



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 1 јуни 2001
Скопје

Број 42

Год. LVII

Аконтацијата за 2001 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 280
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

848.

Брз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА

Се прогласува Законот за одбрана,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 мај 2001 година.

Бр. 07-2019/1
30 мај 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ОДБРАНА

ГЛАВА I

ОСНОВНА ОДРЕДБА

Член 1

Одбраната на Република Македонија (во натамошниот текст: Републиката) се организира како систем за одбрана на независноста и територијалниот интегритет на Републиката.

Одбраната на Републиката ја остваруваат граѓаните, органите на државната власт и вооружените сили како Армија на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

Трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите и единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје (во натамошниот текст: единиците на локалната самоуправа), можат да извршуваат определени задачи во областа на одбраната.

Одбраната на Републиката може да се остварува и преку соработка со колективните системи за безбедност и одбрана во кои Републиката пристапила.

Одбраната на Републиката се остварува во согласност со Уставот на Република Македонија, законите, Стратегијата за одбрана на Републиката, други документи и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија.

ГЛАВА II

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОДБРАНАТА

Член 2

Во остварувањето на одбраната на Републиката, граѓаните ги имаат следниве права и должности:

- 1) да извршуваат воена обврска;
- 2) да учествуваат во цивилната заштита;
- 3) да извршуваат работна обврска и
- 4) да извршуваат материјална обврска.

1. Извршување на воената обврска

Член 3

На воена обврска подлежат сите граѓани на Републиката од машки пол на возраст од 17 до 55 години живот.

Жените можат да подлежат на воена обврска под условите од став 1 на овој член, ако доброволно се пријават за воени обврзници до крајот на календарската година во која полнат 27 години живот.

Член 4

Воената обврска на граѓаните се состои од:

- 1) регрутна обврска;
- 2) обврска на служење воен рок и
- 3) обврска на служење во резервен состав.

Член 5

На воениот обврзник му престанува воената обврска:

- 1) ако е оценет како неспособен за воена служба и
- 2) ако му престане државјанството на Република Македонија.

Член 6

Воениот обврзник станува воено лице со стапувањето, а престанува да биде воено лице со отпуштањето од Армијата.

Воениот обврзник има статус на воено лице и кога се јавува на покана од надлежен орган на државната управа, заради извршување на воената обврска од поаѓањето до враќањето во станот.

Член 7

Служењето на воениот рок трае девет месеци.

Обврската за служење воен рок се извршува во Армијата.

Член 8

По исклучок од член 7 на овој закон, регрутот кој од верски или морални убедувања (приговор на совеста), не сака да служи воен рок во Армијата со оружје, може да служи воен рок во Армијата без оружје или да служи воен рок во цивилна служба.

Служењето на воениот рок во случаите од став 1 на овој член трае 14 месеци.

Член 9

Воениот рок во цивилна служба се служи во здравствени, хуманитарни или социјални организации и установи и противпожарни единици.

Организациите, установите и единиците од став 1 на овој член во кои ќе се служи воен рок во цивилна служба ги определува Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата).

Организациите, установите и единиците од став 1 на овој член се должни на лицето кое го служи воениот рок во цивилна служба да му обезбедат бесплатно сместување и исхрана.

Финансиските средства за надоместок на трошоците за сместување и исхрана од став 3 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Министерството за одбрана во висина на финансиските средства потребни за сместување и исхрана на војник кој служи воен рок во единиците на Армијата.

Организациите, установите и единиците од став 1 на овој член се должни да ги определат работните

места и видот и обемот на задачите на лицата кои го служат воениот рок во цивилна служба, а за кои согласност дава Владата, по претходно мислење од Министерството за одбрана.

Организациите, установите и единиците од став 1 на овој член во кои се служи воен рок во цивилна служба се должни да вршат контрола на лицата кои го служат воениот рок во цивилна служба и за тоа да го известуваат Министерството за одбрана. Контрола врши и Министерството за одбрана.

Лицето кое служи воен рок во цивилна служба е изедначено во поглед на правата и обврските со војникот кој служи воен рок во Армијата.

Начинот на служење на воен рок во Армијата без оружје, односно во цивилна служба се уредува со правилник што го донесува министерот за одбрана.

Член 10

Регрутот кој сака да служи воен рок согласно член 8 од овој закон, поднесува писмено барање до Министерството за одбрана во рок од 15 дена од денот на приемот на поканата за регрутација, во кое ги наведува причините и начинот на кој сака да го служи воениот рок.

Решение по барањето на регрутот од став 1 на овој член донесува комисија формирана од Министерството за одбрана, во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Против решението на комисијата од став 2 на овој член, регрутот може да поднесе жалба во рок од 15 дена до второстепената комисија на Владата.

2. Учество во цивилната заштита

Член 11

Должноста на граѓаните за учество во цивилната заштита се состои од извршување задачи во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра од воени разурнувања, последниите предизвикани од нив и други опасности во воена состојба, како и од природни непогоди, епидемии и техничко-технолошки и други несреќи во мир.

Должноста на граѓаните од став 1 на овој член се остварува со учество во силите на цивилната заштита.

Член 12

Должност за учество во силите на цивилната заштита имаат сите граѓани на возраст од 18 до 60 години живот за мажи, односно 55 години живот за жени.

Од должноста за учество во силите на цивилната заштита се ослободуваат бременни жени, мајки односно самохрани родители и старатели кои имаат или се грижат за дете до седум години, односно две и повеќе деца до десет години, како и воените обврзници кои имаат распоред во Армијата.

3. Извршување на работна обврска

Член 13

Должност за извршување на работната обврска имаат сите работоспособни граѓани на возраст од 18 до 65 години живот за мажи, односно 60 години живот за жени.

Од должноста за извршување на работната обврска се ослободуваат бременни жени, мајки, односно самохрани родители и старатели кои имаат или се грижат за дете до седум години, односно две и повеќе деца до десет години, граѓани кои се здравствено неспособни за работа и граѓани кои имаат распоред во Армијата и силите на цивилната заштита што ги формира Републиката.

Должноста за извршување на работната обврска се остварува само во воена состојба.

Поблиски прописи за извршување на работната обврска донесува Владата.

4. Извршување на материјална обврска

Член 14

За потребите на Армијата и цивилната заштита во воена и вонредна состојба, како и при изведување вежбовни активности во мир, граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се должни, на Министерството за одбрана по негово барање да му даваат на користење возила, машини, земјиште, објекти, како и други материјални средства, запрежен и товарен добиток.

Министерството за одбрана води евиденција и врши распоредување на средствата и добитокот од став 1 на овој член.

По барање на Министерството за одбрана, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се должни на Министерството за одбрана да му даваат податоци за материјалните средства и добитокот од став 1 на овој член.

Сопствениците на материјалните средства и добитокот од став 1 на овој член се должни за секоја промена од значење за водење на евиденцијата од став 2 на овој член да го известат Министерството за одбрана во рок од осум дена од денот на настанување на промената.

За користењето на средствата и добитокот од став 1 на овој член, на давачите им припаѓа надоместок за нивно користење, како и надоместок за нивно оштетување или уништување.

Дневниот надоместок за користење од став 5 на овој член изнесува до 30% од просечната месечна нето плата по работник во Републиката објавена во месецот пред давањето на средствата и добитокот, а надоместокот за нивно оштетување или уништување не може да биде помал од пазарната вредност на средството, односно добитокот што истите ја имале во времето кога биле оштетени или уништени, определена врз основа на елементите со помош на кои според обичаите во зависност од времето и местото на пазарот се утврдува пазарната цена.

Поблиски прописи за видот на средствата и добитокот од став 1 на овој член, за начинот на водењето на евиденцијата и за поблиско определување на висината на надоместокот за нивното користење, оштетување и уништување донесува Владата.

Член 15

Должност за давање на средствата и добитокот од член 14 на овој закон во воена состојба имаат и странски државјани кои постојано живеат на територијата на Републиката, како и странските трговски друштва и странски трговци-поединци, односно нивни претставништва и други организациски единици во Републиката.

ГЛАВА III

НАДЛЕЖНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ

а) Раководење со одбраната

Член 16

Раководењето со одбраната се остварува во согласност со Уставот на Република Македонија и закон.

Раководењето со одбраната го остваруваат Собранието на Република Македонија, претседателот на Републиката, Владата и министерот кој раководи со Министерството за одбрана.

б) Собрание на Република Македонија

Член 17

Во остварувањето на одбраната Собранието на Република Македонија:

1) врши надзор врз остварувањето на надлежностите на Владата во одбраната и ја следи подготвеноста за одбрана на Републиката;

2) утврдува постоење на непосредна воена опасност од напад врз Републиката;

3) прогласува настанување и престанување на воена состојба;

4) одлучува за висината на средствата за потребите на одбраната;

5) донесува буџет на Републиката за воена состојба;

6) донесува одлука за стапување во членство и за истапување на Републиката од членство од колективните системи за безбедност и одбрана;

7) ратификува меѓународни договори кои се однесуваат на влегување, поминување или престојување на странски вооружени сили на територијата на Републиката заради вежбовни активности, обука и учество во мировни или хуманитарни операции, како и за учество во тие активности и операции на единиците на Армијата на Републиката во странство;

8) донесува национална концепција за безбедност и одбрана на Републиката;

9) прогласува ден на Армијата и ден на цивилната заштита и

10) донесува заклучоци и резолуции во врска со остварувањето на системот на одбраната, плановите за развој на одбраната, опременоста и борбената готовност на Армијата.

Извештај по актите наведени од точка 10 на овој член поднесува Владата по барање на Собранието или најмалку на две години.

Заради запознавање со активностите во Армијата, пратеник во Собранието може да побара од Министерството за одбрана да организира негова посета на единици, команди и штабови на Армијата.

в) Претседател на Република Македонија и врховен командант на Армијата

Член 18

Во остварувањето на одбраната, претседателот на Република Македонија и врховен командант на Армијата:

1) донесува стратегија за одбрана на Републиката;

2) донесува план за одбрана на Републиката;

3) ги пропишува мерките на приправност и наредува нивно спроведување;

4) пропишува организација и формација на Армијата;

5) донесува документи за употреба на Армијата и наредува нејзина употреба;

6) дава согласност на документите за развој на Армијата;

7) ги определува мерките за зголемување на борбената готовност на Армијата и наредува нивно спроведување;

8) наредува мобилизација на Армијата;

9) го пропишува командувањето во Армијата;

10) донесува прописи што се однесуваат на борбената готовност, вооружената борба и мобилизацијата на Армијата;

11) поставува старешини на формациски места генерали и унапредува и разрешува генерали и

12) поставува и отповикува воени претставници на Републиката во странство.

Во остварувањето на функциите од областа на одбраната, претседателот на Републиката и врховен командант на Армијата донесува подзаконски акти.

г) Влада на Република Македонија

Член 19

Во остварувањето на одбраната Владата ги има следниве надлежности:

1) предлага висина на средства за потребите на одбраната;

2) предлага буџет на Републиката за воена состојба;

3) дава мислење за Стратегијата за одбрана на Републиката;

4) го утврдува предлогот на планот за одбрана на Републиката;

5) во согласност со ратификуваните меѓународни договори одлучува за влегување, престојување или преминување на странски вооружени сили на територијата на Републиката заради вежбовни активности, обука и учество во мировни или хуманитарни операции;

6) одлучува за примање и давање воено-техничка помош со други држави;

7) одлучува за испраќање во странство во вежбовни и хуманитарни активности на силите на цивилната заштита што ги формира Републиката;

8) одлучува за ангажирање на силите на цивилната заштита што ги формира Републиката;

9) одлучува за воведување работна обврска;

10) одлучува за евакуација на населението;

11) наредува употреба на полицијата во воена состојба како поддршка на Армијата;

12) одлучува за вежбовни активности на органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби;

13) донесува уредби за:

– спроведување на мерките на приправност;

– обезбедување резерви за потребите на одбраната во случај на воена состојба;

– планирање на одбраната;

– обучување за одбрана;

– критериуми за распоредување и приоритет при распоредувањето на граѓаните во одбраната;

– критериуми за опремување на органите на државната власт за работа во воена состојба;

– уредување на територијата за потребите на одбраната;

– организација и функционирање на системот за набљудување, известување и тревожење во Републиката;

– организација и функционирање на врските за раководење;

– организација и функционирање на криптозаштитата во Републиката;

– противелектронско обезбедување;

– начинот на користење на податоците и информациите што се пренесуваат и обработуваат со комуникациско - информацискиот систем во областа на одбраната и

– критериуми за евакуација на населението;

14) донесува одлуки за:

– методологија за спроведување на подготовките за одбрана;

– формирање единици и штабови на цивилната заштита;

– формирање центар за обука за одбрана и

– определување на објектите и зоните од значење за одбраната и зоните во кои се ограничува слободата на движењето, престојот или населувањето.

д) Министерство за одбрана

Член 20

Во остварувањето на одбраната Министерството за одбрана:

1) подготвува стратегија за одбрана на Републиката;

2) врши проценка на можните воени и други опасности со кои се загрозува суверенитетот, самостојноста и територијалниот интегритет на Републиката и загрозеноста на територијата од природни непогоди и други несреќи;

3) го организира и подготвува системот на одбраната и предлага мерки за негов развој и усовршување;

4) подготвува план за одбрана на Републиката;

5) го организира пренесувањето на наредбата за спроведување на мерките на приправност и го следи нивното спроведување;

6) го организира и спроведува планирањето на одбраната;

7) ги планира потребите на одбраната и изработува финансиски планови и програми за потребите на одбраната;

8) ги распоредува финансиските средства за одбраната во согласност со Буџетот на Републиката;

9) врши ревизија на реализацијата на финансиските средства распоредени за потребите на Армијата;

10) планира резерви за потребите на одбраната во случај на воена состојба;

11) планира и организира материјално обезбедување за потребите на одбраната;

12) организира и спроведува здравствена заштита за потребите на одбраната;

13) предлага организација и формација на Армијата;

14) врши пополнување на Армијата;

15) организира и спроведува мобилизација на Армијата;

16) врши контрола и оценување на борбената готовност на Армијата;

17) донесува годишен план за вежбовни активности на Армијата;

18) донесува годишен план за школување и стручно оспособување и усовршување на лицата на служба во Армијата и вработените во Министерството, како и извадок од развојниот план за обучување;

19) произведува во почетен чин воени старешини – офицери;

20) поставува, унапредува и разрешува воени старешини на должности за кои е предвиден чин од мајор до полковник;

21) врши стручни и управни работи во врска со изградбата на воени и други објекти од значење за одбраната и изградбата на инвестициони објекти за потребите на Армијата;

22) организира и спроведува вежбовни активности со органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби;

23) врши опремување на органите на државната власт за работа во воена состојба;

24) планира и организира уредување на територијата за потребите на одбраната;

25) организира и подготвува набљудување, известување и тревожење;

26) организира и подготвува врски за раководење за потребите на одбраната во воена и вонредна состојба;

27) организира, подготвува и спроведува криптозаштита на тајните податоци од областа на одбраната;

28) врши фреквентен менаџмент во радиокомуникациите за потребите на одбраната;

29) организира и обезбедува функционирање на интегриран комуникациско-информациски систем;

30) организира и подготвува цивилна заштита;

31) врши пополнување на силите на цивилната заштита што ги формира Републиката;

32) организира и спроведува мобилизација на единиците и штабовите на цивилната заштита што ги формира Републиката;

33) организира откривање и уништување на неексплодирани убојни средства;

34) организира и спроведува разузнавање и контраразузнавање за потребите во одбраната;

35) организира и спроведува спречување и откривање на кривични дела од член 135 на овој закон;

36) го следи остварувањето на заштитата на тајноста на податоците од значење за одбраната;

37) организира и спроведува обука за одбрана;

38) изработува наставни планови и програми за обука за одбрана;

39) организира функционирање на Центарот за обука за одбрана;

40) ги врши управните работи во остварувањето на правата и должностите на граѓаните во областа на одбраната;

41) води кадровска политика;

42) води сметка за составот на армискиот раководен кадар и другите лица ангажирани во Армијата, од аспект на националната припадност, без да се наруши критериумот на професионалност и стручност;

43) организира и спроведува информирање на јавноста;

44) организира и остварува издавачка дејност;

45) утврдува стандарди и други акти на стандардизација и метрологија за потребите на одбраната во согласност со закон;

46) врши надзор врз спроведувањето на овој закон и другите прописи од областа на одбраната;

47) организира научно-истражувачка работа за потребите на одбраната;

48) организира научна и научно-техничка соработка од областа на одбраната со институции надвор од Републиката;

49) планира остварување на меѓународна соработка во областа на одбраната;

50) ја организира посетата на пратениците на Министерството и на Армијата;

51) донесува прописи што се однесуваат на регрутирање и пополнување на постојаниот состав на Армијата со регрути, школување, стручно оспособување и усовршување на лицата на служба во Армијата и други прописи во врска со вршењето на службата во Армијата;

52) донесува прописи што се однесуваат на стручно оспособување и усовршување на вработените во Министерството за одбрана и

53) донесува стручни упатства од областа на одбраната.

Во воена состојба Министерството за одбрана, врши штабни и други работи за потребите на претседателот на Републиката.

г) Органи на државната управа

Член 21

Министерствата и другите органи на државната управа и управни организации во остварувањето на одбраната на Републиката се подготвуваат за остварување на нивната функција во воена состојба и учествуваат во изработката на планот за одбрана на Републиката.

Во остварувањето на работите од став 1 на овој член, министерствата и другите органи на државната управа и управните организации во областите за кои се формирани:

1) следат, насочуваат, вршат надзор и преземаат мерки за спроведување на подготовките за одбрана;

2) изработуваат документи за функционирање во воена состојба;

3) предлагаат мерки за усогласување на документите од Планот за одбрана на Републиката;

4) спроведуваат мерки за приправност;

5) спроведуваат мерки за заштита и спасување на работниците и материјалните добра;

6) изработуваат стручни упатства за спроведување на подготовките за одбрана и

7) вршат и други работи во областа на одбраната во согласност со закон.

Министерствата и другите органи на државната управа и управните организации во воена состојба, го следат извршувањето на документите за функционирање во областите за кои се образувани и преземаат мерки и активности за нивно извршување.

Одредбите од ставовите 1 до 3 на овој член соодветно се однесуваат и на судовите, Јавното обвинителство, Уставниот суд на Република Македонија, Народниот правобранител и другите органи на Републиката, како и на Народната банка на Република Македонија.

ГЛАВА IV

АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Заеднички одредби

Член 22

Армијата е вооружена сила на сите граѓани на Републиката.

Армијата има постојан и резервен состав.

Член 23

Армијата се организира, подготвува и оспособува за водење вооружена борба и борбени и други дејствија за остварување на својата уставна функција за одбрана на Републиката.

Член 24

Армијата се организира во единици, команди, штабови и установи.

Организацијата на единиците, командите, штабовите и установите, како и нивната големина, структура, број, состав и намена се пропишуваат со организацијата и формацијата на Армијата.

Армијата се состои од видови, родови и служби.

Видовите се: копнена војска и противвоздушна одбрана и воено воздухопловство.

Видовите се состојат од родови и служби.

Претседателот на Републиката ги определува родовите и службите во Армијата, а Министерството за одбрана нивната намена и специјалност.

2. Генералштаб на Армијата**Член 25**

Оперативните и стручните работи за организирање, подготвување и командување со Армијата ги врши Генералштабот на Армијата, како највисоко стручно тело во состав на Министерството за одбрана за прашањата кои се однесуваат на Армијата.

Во извршување на работите од став 1 на овој член, Генералштабот на Армијата му предлага на Министерството за одбрана:

- 1) организација и формација на Армијата;
- 2) план за употреба на Армијата;
- 3) мерки за зголемување на борбената готовност на Армијата;
- 4) годишен финансиски план за потребите на Армијата;
- 5) годишна програма за опремување на Армијата;
- 6) годишен план за вежбовни активности на Армијата;
- 7) поставување, унапредување и разрешување воени старешини на должности за кои се предвидува чин мајор и повисок чин;
- 8) годишен план за школување, стручно оспособување и усовршување на лицата на служба во Армијата;
- 9) лица на служба во Армијата за школување и стручно оспособување и усовршување и
- 10) доделување на одликувања и признанија за остварените резултати во областа на одбраната за припадниците на Армијата.

Член 26

Во извршувањето на работите и задачите од член 25 став 1 на овој закон, Генералштабот на Армијата:

- 1) го спроведува годишниот финансиски план за потребите на Армијата одобрен од Министерството за одбрана и ја следи ефикасноста и наменската реализација на средствата согласно со прописите донесени од министерот за одбрана;
- 2) ја следи борбената готовност на Армијата и презема мерки за нејзино подобрување;
- 3) го организира и следи спроведувањето на мерките за готовност на Армијата и презема мерки за нивно извршување;
- 4) извршува мобилизација на Армијата;
- 5) изведува вежбовни и други активности за оспособување на Армијата во согласност со годишниот план;
- 6) спроведува логистичка поддршка на Армијата;
- 7) спроведува персонален менаџмент во Армијата во согласност со кадровската политика на Министерството за одбрана;
- 8) планира, организира и спроведува обука за припадниците на Армијата;
- 9) организира и подготвува врски за командување и контрола во Армијата;

10) планира и спроведува криптозаштита на тајните податоци значајни за Армијата;

11) организира и спроведува противелектронско обезбедување;

12) организира и спроведува набљудување, контрола и обезбедување на суверенитетот на воздушниот простор на Републиката;

13) организира и спроведува разузнавање и контраразузнавање во Армијата;

14) организира и спроведува заштита на силите во Армијата;

15) организира и спроведува откривање и спречување на вршење кривични дела во Армијата;

16) врши уредување на територијата за потребите на Армијата;

17) во согласност со планот на Министерството за одбрана остварува соработка со странски армии;

18) поставува, унапредува и разрешува професионални војници и воени старешини заклучно со чин капетан;

19) произведува во почетен чин воени старешини – подофициери;

20) донесува стручни правила и упатства што се однесуваат на употребата на единиците на Армијата, внатрешниот ред и односите во вршењето на службата во Армијата и други стручни правила и упатства од значење за работата во Армијата и

21) врши и други работи во согласност со овој закон и со прописите за служба во Армијата.

Член 27

Со Генералштабот на Армијата раководи началник кој го поставува и разрешува претседателот на Републиката.

За својата работа началникот на Генералштабот на Армијата му одговара на претседателот на Републиката и на министерот за одбрана.

3. Командување во Армијата**Член 28**

Претседателот на Републиката е врховен командант на Армијата.

Командувањето со Армијата, претседателот на Републиката го спроведува преку министерот за одбрана, во согласност со Уставот и овој закон.

Со единиците на Армијата непосредно командуваат началникот на Генералштабот на Армијата и командантите на воените единици и установи, во согласност со прописите за командување донесени од претседателот на Републиката.

Командувањето во Армијата се заснова врз принципите на едностарешинство, субординација и единство во командувањето при употреба на силите и средствата.

Наредбите на претпоставениот старешина во Армијата не се извршуваат ако нивното извршување претставува кривично дело.

4. Пополнување на Армијата**Член 29**

Пополнувањето на Армијата се врши според организацијата и формацијата на Армијата.

Пополнувањето на постојаниот состав на Армијата се врши со регрути, професионални војници, воени старешини и цивилни лица на служба во Армијата, како и со материјални средства.

Пополнувањето на резервниот состав на Армијата се врши со воени обврзници во резерва.

Пополнувањето на резервниот состав на Армијата со материјални средства во воена состојба се врши и со средства опфатени со материјална обврска од членовите 14 и 15 на овој закон.

5. Подготовка и мобилизација на Армијата**Член 30**

Подготовката на Армијата опфаќа преземање организациjsки, безбедносни, воено-стручни и други мерки и постапки потребни за успешното остварување на борбените задачи.

Член 31

Со мобилизација Армијата се доведува во состојба на готовност за извршување на борбени задачи според документите за употреба на Армијата.

Член 32

Мобилизацијата на Армијата може да биде општа и делумна.

Општата мобилизација ја опфаќа целата Армија, а делумната, нејзините одделни формациски состави.

Член 33

Мобилизацијата на Армијата се организира во согласност со документите за употреба, а се извршува според документите за мобилизација.

Член 34

За подготвување, спроведување и извршување на мобилизацијата на Армијата се одговорни:

- 1) министерот за одбрана – за организирање и спроведување на мобилизацијата на Армијата;
- 2) на началникот на Генералштабот на Армијата – за подготвување и извршување на мобилизацијата на Армијата и
- 3) воените старешини во постојаниот состав на Армијата – за подготвување и извршување на мобилизација на формациските состави со кои командуваат.

Член 35

Заради проверување на мобилизациската подготвеност и борбената готовност на Армијата, односно заради обука, согласно со планот за вежбовни активности на Армијата, одделни формациски состави на Армијата можат да се мобилизираат во мир.

6. Материјално обезбедување на Армијата**Член 36**

Под материјално обезбедување на Армијата, во смисла на овој закон, се подразбира снабдувањето на Армијата со борбени и други материјални средства и опрема, исхрана, санитарско и ветеринарно обезбедување и друга логистичка поддршка.

Член 37

Материјалното обезбедување на Армијата го планира и организира Министерството за одбрана, а го спроведува Генералштабот на Армијата во согласност со планот за опремување на Армијата.

Член 38

Заради материјално обезбедување на Армијата се формираат потребни материјални резерви.

Видот и обемот на материјалните резерви ги утврдува со правилник министерот за одбрана.

7. Врска за командување и контрола, криптозаштита и противелектронско обезбедување**Член 39**

За потребите на Армијата се организираат и подготвуваат врски за командување и контрола и се спроведуваат мерки за криптозаштита, против електронско обезбедување и други мерки за заштита.

Врските за командување и контрола, како и мерките за криптозаштита и противелектронско обезбедување од став 1 на овој член, се составен дел на врските за раководење за потребите на одбраната.

8. Учество на Армијата во отстранувањето на последиците во вонредна состојба**Член 40**

Армијата може да учествува во отстранувањето на последиците од вонредна состојба.

Наредба за учество на Армијата во отстранувањето на последиците од вонредна состојба донесува претседателот на Републиката.

Упатство за начинот на учеството на Армијата во отстранувањето на последиците од вонредна состојба донесува министерот за одбрана.

9. Учество на Армијата надвор од територијата на Републиката**Член 41**

Во согласност со ратификуваните меѓународни договори, единиците на Армијата или нивни делови од постојаниот и резервниот состав, како и воени старешини и цивилни лица на служба во Армијата и вработени во Министерството за одбрана, можат да учествуваат во вежбовни активности и обука и во хуманитарни или мировни операции и надвор од територијата на Републиката.

Одлука за испраќање на единици на Армијата надвор од територијата на Републиката за учество во вежбовни активности, обука и хуманитарни операции донесува Владата.

Одлука за испраќање на единици на Армијата надвор од територијата на Републиката за учество во мировни операции донесува Собранието на Републиката.

Одлука за испраќање на вработени од Министерството за одбрана надвор од територијата на Републиката во случаите од став 1 на овој член, донесува министерот за одбрана.

Член 42

Во единиците од постојаниот состав на Армијата кои се испратени надвор од територијата на Републиката, заради учество во вежбовни активности и обука и во хуманитарни или мировни операции, не можат да учествуваат војници на отслужување на воениот рок.

Член 43

Воените обврзници од резервниот состав на Армијата можат да бидат ангажирани во единиците на Армијата надвор од територијата на Републиката, доколку се согласат со тоа.

Додека се ангажирани надвор од територијата на Републиката, воените обврзници од резервниот состав на Армијата имаат статус на професионални војници, односно воени старешини од постојаниот состав на Армијата.

Член 44

Правата и обврските на воените обврзници од член 43 на овој закон и на вработените во Министерството за одбрана кои се испратени надвор од територијата на Републиката во случаите од член 41 став 1 на овој закон, се уредуваат со договор кој се склучува со Министерството за одбрана.

10. Униформа и ознаки на воените лица и знамиња на единиците на Армијата**Член 45**

Воените лица носат униформа. На униформата воените лица носат единствен знак за припадност на Армијата, чин, ознака за родот или службата, ознака на единицата на Армијата на која и припаѓаат и знамето на Републиката како државен симбол.

Единиците на Армијата имаат свои знамиња. Единствениот знак за припадност на Армијата, униформата, ознаките на чиновите, ознаките на родовите и службите, знамињата и ознаките на единиците како и начинот и условите за нивното носење ги пропишува претседателот на Републиката.

11. Служба во Армијата**Член 46**

Службата во Армијата се уредува со закон.

12. Политичко здружување**Член 47**

Во Армијата не можат да се организираат и да функционираат политички партии и здруженија на граѓани.

Припадниците на Армијата во вршењето на службата не можат да се раководат од своите политички убедувања, ниту можат да ги изразуваат и застапуваат во своето работење или да влијаат на другите.

Членството во одредена политичка партија не може да влијае врз поставувањето, унапредувањето во чин, оценувањето, школувањето, стручното оспособување и усовршување, наградувањето и другите права на воените и цивилните лица на служба во Армијата.

Воените лица не можат да присуствуваат и учествуваат на политички собири и манифестации во униформа, ниту да манифестираат партиски обележја, симболи или други знаци на политички партии.

13. Штрајк

Член 48

Се забранува штрајк во Армијата во воена и вонредна состојба, како и во случај на извршување меѓународни договори што се однесуваат на вежбовни активности, обука, мировни или хуманитарни операции во Републиката или надвор од неа во кои учествуваат единици на Армијата.

Правото на штрајк во Армијата може да се остварува под услови да не се нарушува борбената готовност на Армијата и животот и здравјето на припадниците на Армијата.

Заради спречување на евентуални штетни последици за борбената готовност на Армијата и животот и здравјето на припадниците на Армијата за време на штрајкот, министерот за одбрана и началникот на Генералштабот на Армијата се должни да обезбедат остварување на виталните функции на Армијата.

За време на штрајкот учесниците во штрајкот се должни да останат на своите работни места и да ги извршуваат активностите неопходни за остварување на виталните функции на Армијата.

Штрајкот мора да се најави најмалку десет дена пред неговото започнување. Во него истовремено не можат да учествуваат повеќе од 10% од вработените во Армијата и не може да трае подолго од три дена.

14. Синдикално организирање

Член 49

Се забранува синдикално организирање во Армијата во воена и вонредна состојба.

ГЛАВА V

ВОЕНА ОБВРСКА

Член 50

Лицето кое подлежи на воена обврска е воен обврзник.

Во текот на траењето на воената обврска, воениот обврзник е:

- 1) регрут – за време на регрутната обврска;
- 2) војник – за време на служењето на воениот рок и
- 3) воен обврзник во резерва – по регулирањето на служењето на воениот рок.

а) Регрутна обврска

Член 51

Регрутната обврска се состои од должност за јавување на општ повик или поединечна покана во врска со воведување во воена евиденција, лекарски и други прегледи и психолошки испитувања, регрутирање и упатување на служење на воениот рок.

Член 52

Со стапување во Армијата, регрутот станува војник и од тој ден се смета дека го служи воениот рок.

Член 53

Лекарски и други прегледи и психолошки испитувања на регрутите заради утврдување на способноста за воена служба вршат установи од областа на здрав-

ството што ги определува министерот за одбрана во согласност со министерот надлежен за работите на здравството.

Лекарски и други прегледи и психолошки испитувања на регрутите заради утврдување на способноста за воена служба може да врши и регрутен центар што го формира министерот за одбрана.

Наодите од лекарските и други прегледи и психолошките испитувања на регрутите се впишуваат во здравствениот картон на регрутот.

Образецот на здравствениот картон на регрутите го пропишува министерот за одбрана во согласност со министерот надлежен за работите на здравството.

Член 54

Регрутирање се врши по наполнувањето на 18 години живот на регрутот.

Регрутирањето го вршат регрутни комисии.

Регрутните комисии ги формира министерот за одбрана. Со актот за формирање на регрутните комисии се определува составот, седиштето и начинот на работа на регрутните комисии.

Член 55

Способноста на регрутот за воена служба, регрутната комисија ја оценува врз основа на наодите од претходно извршените лекарски и други прегледи и психолошки испитувања во согласност со правилник за критериумите за оценување на здравствената способност за воена служба што го донесува министерот за одбрана.

Оцена на регрутната комисија може да биде:

- 1) способен за воена служба;
- 2) ограничено способен за воена служба;
- 3) привремено неспособен за воена служба и
- 4) неспособен за воена служба.

Член 56

На регрутот оценет за способен и ограничено способен за воена служба регрутната комисија му го определува родот, односно службата во која ќе го служи воениот рок.

Родот, односно службата се определува врз основа на правилник за воено-евиденциски специјалности, што го донесува министерот за одбрана.

Родот, службата и воено-евиденциската специјалност на регрутот се определуваат врз основа на здравствената и психофизичката способност, видот и степенот на образованието, занимањето, знаењата, вештините и спортските активности од значење за Армијата.

Поблиските критериуми од став 3 на овој член за определување на родот, службата и воено-евиденциската специјалност ги пропишува со правилник министерот за одбрана.

Начинот на служењето на воениот рок на регрутот кој е оценет за ограничено способен се уредува со правилник што го донесува министерот за одбрана.

Член 57

За оцената за способноста на регрутот за воена служба и за определувањето на родот, односно службата во која ќе го служи воениот рок, регрутната комисија донесува решение.

Против решението од став 1 на овој член, регрутот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до второстепената комисија од член 10 став 3 на овој закон.

Член 58

Регрутот кој е оценет за привремено неспособен за воена служба подлежи на повторно регрутирање до наполнувањето на 27 години.

При секое регрутирање, привремената неспособност може да се определи во траење од една до четири години. По исклучок, за регрутите кои наполниле 26 години живот, времетраењето на привремената неспособност може да се определи во траење до една годи-

на. Времетраењето на привремената неспособност не може да се определи подолго од времето кога регрутот наполнива 27 години.

Траењето на привремената неспособност на регрутот и времето на неговото повторно регрутирање ги одредува регрутната комисија од член 54 на овој закон.

Регрутот може да биде оценет за привремено неспособен за воена служба само двапати. При третото регрутирање, регрутната комисија донесува конечна оцена за неговата способност за воена служба.

Член 59

Лицето кое е оценето за неспособно за воена служба заради што му престанува воената обврска, може да подлежи на ревизиски преглед заради проверка на неговата способност за воена служба.

Ревизискиот преглед од став 1 на овој член, може да се изврши ако лицето кое е оценето како неспособно за воена служба не навршило 40 години живот.

Лицето од став 2 на овој член кое на ревизискиот преглед ќе биде оценето како способно за воена служба, станува воен обврзник и подлежи на обврска за служење на воен рок до крајот на календарската година во која навршува 27 години живот, а ако таа календарска година поминала, подлежи на обврска за служење во резервниот состав на Армијата.

Одлука за вршење ревизиски преглед на лица од една или повеќе генерации донесува Владата, а за поединци одлучува министерот за одбрана.

Ревизискиот преглед се врши во воено-здравствена установа, од страна на комисија што ја формира Владата.

Оцена на способноста за воена служба по извршениот ревизиски преглед даваат регрутните комисији од член 54 на овој закон.

Начинот на вршењето на ревизискиот преглед се уредува со правилник што го донесува министерот за одбрана.

Член 60

Оцената на способноста на регрутот за воена служба и родот, односно службата што му е определена, регрутната комисија ги запишува во неговата военa книшка.

Образецот на воената книшка го пропишува министерот за одбрана.

Член 61

Оцената на способноста, како и родот, односно службата одредени при регрутирањето, регрутната комисија може да ги измени заради потребите на Армијата или по барање на регрутот.

Одредбите од член 57 на овој закон се применуваат и во случај од став 1 на овој член.

б) Обврска за служење на воениот рок

Член 62

На служење на воениот рок регрутите се упатуваат по наполнувањето на 19 години.

Регрутот кој сам бара да биде упатен на служење на воениот рок ќе биде упатен во рок од три месеци од денот на поднесувањето на барањето, ако наполнил 18 години.

Поканата за служење на воен рок се доставува до регрутот најдоцна 30 дена пред денот на упатување на отслужување на воениот рок.

Член 63

Служењето на воениот рок по барање на регрутот се одложува во случај, ако:

1) е запишан на факултет или друга висока стручна школа, односно постдипломски студии – до завршување на факултетот, друга висока стручна школа, односно постдипломските студии, а најдоцна до наполнување на 26 години;

2) е ученик во училиште за средно образование, а по наполнување на 19 години живот не го завршил училиштето – до завршување на училиштето, а најдоцна до наполнување на 21 година ;

3) според прописите за правата на членовите на семејството чиј хранител е војник на служење на воениот рок, стекнал својство на единствен хранител на семејството и со упатувањето на служењето на воениот рок неговото семејство би било доведено во тешка материјална положба – додека траат тие околности, а најдоцна до крајот на септември од календарската година во која наполнива 27 години ;

4) член од неговото семејство истовремено се упатува или веќе се наоѓа на служење на воениот рок – за време додека тој член не го отслужи воениот рок или од други причини не биде отпуштен од Армијата, а најдоцна до крајот на септември во календарската година во која наполнива 27 години;

5) патува или привремено престојува во странство заради лекување, школување, извршување службени работи, уредување на имотно правни, семејни и слични односи или заради заминување во странство со родителите, службено или на работа – најдоцна до крајот на календарската година во која наполнива 26 години и

6) засновал работен однос во меѓународна организација формирана од Организацијата на обединетите нации, а најдоцна до крајот на календарската година во која наполнива 26 години.

Член 64

По исклучок, служењето на воениот рок по барање на регрутот може да се одложи најмногу за една година во случај, ако:

1) неговото присуство е неопходно за да се реши станбеното прашање на неговото семејство за времето за кое бара одложување на служењето на воениот рок;

2) се вратил од странство во Републиката заради служење на воениот рок, а не е во можност да го згрижи семејството до денот определен за упатување;

3) во неговото семејство нема друг член способен за стопанисување, а е неопходно да изврши неотложни работи од областа на земјоделството кои без неговото присуство не можат да се извршат без значителна штета за семејството;

4) не ги заврши студиите на факултетот кои се со траење од девет или повеќе семестри, односно постдипломските студии во рок од една година по отслужувањето на наставата;

5) засновал работен однос во својство на приправник – до завршување на приправничкиот стаж;

6) во семејството има членови на кои за секојдневните животни потреби им е неопходна помош и нега од друго лице;

7) непосредно пред упатувањето на отслужување на воениот рок стапил во брак;

8) поради смрт или тешка болест во семејството или поради природна непогода семејството на регрутот ќе биде доведено во тешка положба со неговото упатување на отслужување на воениот рок и

9) е определен за член на репрезентација на Републиката заради учество на регионално, европско или светско натпреварување или на олимписки игри.

Барањето за одложување на служењето на воениот рок од точка 9) на овој член го поднесува регрутот и Сојузот за физичка култура на Република Македонија.

Член 65

Барањето за одложување на служењето на воениот рок со потребните докази се поднесува во рок од осум дена од денот на приемот на поканата за упатување на отслужување на воениот рок, а по исклучок ако одложувањето се бара од причините утврдени во член 64 точка 8) на овој закон, и кога ќе настанат тие причини.

Член 66

Регрутот кој од кои било причини не е упатен на служење на воениот рок се упатува на служење на воениот рок до крајот на календарската година во која полни 27 години.

По исклучок од став 1 на овој член, регрутот за кој ќе се утврди дека не ги извршувал обврските за служење на воениот рок пропишани со овој закон, па поради тоа не бил упатен на служење на воениот рок до крајот на календарската година во која полни 27 години, се упатува на служење на воениот рок најдоцна до крајот на календарската година во која полни 30 години.

Регрутот кој не е упатен на служење на воениот рок до истекот на роковите од ставовите 1 и 2 на овој член, а е оценет како способен или ограничено способен за воена служба, се преведува во резервен состав.

Член 67

Регрутот кој има намера да патува во странство на постојан или привремен престој подолго од три месеци, е должен за патувањето да го извести Министерството за одбрана.

Член 68

На служење на воениот рок не се упатува:

1) регрут кој правосилно е осуден на казна малолетнички затвор или безусловно на казна затвор поради кривично дело – додека не ја издржи казната или не биде пуштен на условен отпуст;

2) регрут врз кој е применета заводска воспитна мерка или мерка на безбедност задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа – додека трае мерката што е применета и

3) регрут против кого е поведена кривична постапка поради кривично дело за кое се гони по службена должност, а за кое е предвидена казна затвор од најмалку пет години – додека постапката не биде правосилно завршена.

Регрутите кои од причините наведени во став 1 на овој член не се упатени на служење на воениот рок, се упатуваат на служење, односно на доотслужување на воениот рок по издржаната казна, по пуштањето на условен отпуст, по запирањето од извршување или истекувањето на воспитната мерка или на мерката на безбедност, односно по правосилно завршената кривична постапка, а најдоцна до крајот на календарската година во која полнат 30 години.

Лицата осудени на казна малолетнички затвор или безусловно на казна затвор поради кривично дело, за време на воена состојба можат да бидат упатени на служење на воениот рок ако им е одложено издржувањето на казната.

Член 69

Од обврската за служење на воениот рок се ослободува лице:

1) оценето за неспособно за воена служба;

2) кое ќе стекне државјанство на Република Македонија со природување или врз основа на меѓународни договори, ако во земјата чиј државјанин било, го отслужило воениот рок, или ако наполнило 27 години пред стекнување на државјанството на Република Македонија;

3) кое покрај македонското, до наполнување на 27 години примило и друго државјанство, ако во земјата чие државјанство го примило го отслужило или на друг начин го регулирало воениот рок;

4) кое поради смрт на неговиот брачен другар (сопруга), би го довел во прашање подигањето, чувањето, воспитанието и образованието на неговите малолетни деца, освен ако најдоцна до крајот на календарската година во која лицето полни 27 години, не стапи во нов брак;

5) кое стекнало својство на воен старешина во постојаниот состав на Армијата и

6) кое станало полицаец или стражар во казнено-поправен дом и на таа должност поминало најмалку една година.

Член 70

Времето што питомецот на Воената академија ќе го помине на Воената академија се смета како служење на воениот рок.

На питомецот на Воената академија на кој по било која основа му е прекинато школувањето, не му се смета во служење на воениот рок првата година на школување во Воената академија.

Член 71

Времето што лицето ќе го помине на стручно оспособување и усовршување за воен старешина во постојаниот состав на Армијата, се смета како служење на воениот рок.

Лицето од став 1 на овој член, на кое стручното оспособување и усовршување ќе му биде прекинато по било која основа пред истекот на девет месеци, ќе се упати на доотслужување на воениот рок.

Член 72

Решение за одлагање на служење на воениот рок, продолжување на обврската за служење на воениот рок до 30 години и за ослободување од обврската за служење на воениот рок донесува Министерството за одбрана.

Против решението од став 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена од приемот на решението до второстепената комисија од член 10 став 3 на овој закон.

Член 73

Служењето на воениот рок му се прекинува на војник кој во текот на служењето на воениот рок:

1) е оценет за привремено неспособен за воена служба;

2) е осуден со правосилна пресуда на казна затвор во траење над шест месеци;

3) ако против него е поведена кривична постапка за кривично дело сторено пред стапување на отслужување на воениот рок кое се гони по службена должност, ако за тоа дело е предвидена казна затвор над три години;

4) ако е примен за питомец на Воената академија;

5) ако е примен на стручно оспособување и усовршување за воен старешина – офицер на Воената академија и

6) ако е избран за стручно оспособување и усовршување за воен старешина – подофицер.

По исклучокот на став 1 на овој член, служењето на воениот рок не му се прекинува на војник кој со правосилна пресуда е осуден на казна малолетнички затвор до две години или на безусловна казна затвор до две години, доколку до завршувањето на служењето на воениот рок му останале помалку од 4,5 месеци.

Член 74

Служењето на воениот рок на војник може, по негово барање, да му се прекине ако поради смрт или тешка болест на член на семејството или поради елементарна непогода семејството се доведува во тешка положба поради неговата отсутност, за времето додека постојат тие причини, а најмногу за една година.

Служењето на воениот рок може да му се прекине на војник по негово барање и по барање на Сојузот за физичка култура на Република Македонија, заради негово учество во состав на репрезентацијата на Републиката на регионално, европско или светско натпреварување или на олимписки игри, доколку не користи отсуство за учество на овие спортски натпревари.

Војник на кој му е прекинато служењето на воениот рок од причините наведени во став 2 на овој член, се упатува на дослужување на воениот рок во текот на календарската година во кое е завршено натпреварувањето, а најдоцна до крајот на календарската година во која полни 27 години.

Член 75

Војникот на кој му е прекинато служењето на воениот рок станува регрут и ќе се упати на доотслужување на преостанатиот дел од воениот рок по престанувањето на причините поради кои му било прекинато служењето на воениот рок, а најдоцна до крајот на календарската година во која полни 27, односно 30 години.

Војникот на кој му е прекинато служењето на воениот рок не се упатува на доотслужување на воениот рок ако му останале 30 или помалку денови до крајот на служењето на воениот рок.

Член 76

Во служење на воениот рок не се смета времето што војникот ќе го помине:

- 1) на лекување и боледување поради повреда или друго онеспособување предизвикано со намера да ја одбегне воената служба или да биде распореден на полесна должност ако тоа е утврдено со правосилна пресуда;
- 2) во самоволно оддалечување и бегство од Армијата што непрекинато траело повеќе од 24 часа и
- 3) во притвор што против него е определен со кривична постапка, ако тоа време со правосилна пресуда му е пресметано во казната поради извршеното кривично дело.

За времето што војникот ќе го помине во случаите од став 1 на овој член му се продолжува служењето на воениот рок.

Член 77

Решение за прекинување на служењето на воениот рок на војникот и решение за продолжување на воениот рок донесува старешината кој командува со единицата, односно установата, на положба командант на самостоен баталјон дивизион и повисоко.

Против решението од став 1 на овој член, војникот може да изјави жалба во рок од осум дена од приемот на решението до второстепената комисија од член 10 став 3 на овој закон.

Жалбата не го задржува решението од извршување.

Член 78

Оцена на способноста за воена служба на војникот за времето на служење на воениот рок, во согласност со правилникот од член 55 став 1 на овој закон, врши воено-лекарска комисија формирана од министерот за одбрана.

Начинот на работата на воено-лекарската комисија од став 1 на овој член се уредува со правилник што го донесува министерот за одбрана.

Член 79

На војник кој е оценет како привремено неспособен за воена служба, служењето на воениот рок по таа основа може да му се прекине само еднаш.

Војник кој по втор пат ќе биде оценет за привремено неспособен за воена служба се отпушта од Армијата и се преведува во резервниот состав.

Член 80

Времето и начинот на упатување на регрутите на отслужување на воениот рок, одлагањето и постапката за прекиноот за служењето на воениот рок и отпуштањето на војниците од Армијата се уредува со правилник што го донесува министерот за одбрана.

в) Обврска за служење во резервен состав на Армијата

Член 81

На обврската за служење во резервниот состав во Армијата подлежат воените обврзници кои:

- 1) го отслужиле воениот рок, од денот на отслужувањето на воениот рок и
- 2) според одредбите на овој закон ја регулирале обврската за служење на воениот рок на друг начин, од денот на регулирањето.

Член 82

За време на воена состојба, претседателот на Републиката може да ја продолжи обврската за служење во резервниот состав за мажи до наполнувањето 60 години.

Член 83

Обврската за служење во резервниот состав на Армијата се извршува со учество на обврзниците на воени вежби и други форми на обука, а во војна со извршување на определените воени должности.

Вкупното учество на обврзниците на воени вежби и други форми на обука во текот на една календарска година не може да изнесува повеќе од 30 дена.

Член 84

Поканата за воена вежба се доставува до воениот обврзник најдоцна 30 дена пред почетокот на воената вежба.

Член 85

Воениот обврзник во резервниот состав на Армијата, по негово барање се ослободува од обврската за учество на воена вежба, заради:

- 1) болест на воениот обврзник;
- 2) смрт или тешка болест во семејството;
- 3) повикување на воена вежба на два или повеќе члена од исто семејство;
- 4) полагање испит или колоквиум во време на изведувањето на воената вежба;
- 5) елементарна непогода со која се загрозува имотот на семејството;
- 6) стапување во брак на воениот обврзник или на член на неговото семејство;
- 7) лично вршење на верски обреди и верски работи (литии и слично), како верско службено лице или друго лице кое врши верски обреди и верски работи во време на изведување на воената вежба и
- 8) патување или привремено престојување во странство заради лекување, уредување на имотно-правните односи, семејни и слични односи непосредно пред повикување на воената вежба или за време на изведување на воената вежба.

Од обврската за учество на воена вежба која трае подолго од три дена, по негово барање се ослободува земјоделец, односно граѓанин кој врши самостојна дејност, ако неговото семејство нема друг член способен за стопанисување, како и воен обврзник кој се грижи за член на семејството на кој за секојдневните животни потреби му е неопходна помош и нега од друго лице.

Барањето за ослободување од обврската за учество на воена вежба со потребните докази се поднесува во рок од три дена од денот на приемот на поканата за воена вежба, а по исклучок ако ослободувањето се бара од причините утврдени во став 1 точки 2) и 5) на овој член, барањето со потребните докази може да се поднесе и кога ќе настапат причините заради кои се бара ослободувањето, а најдоцна до почетокот на воената вежба.

Решение по барањето од став 3 на овој член донесува Министерството за одбрана.

Против решението од став 4 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена од приемот на решението до второстепената комисија од член 10 став 3 на овој закон.

Член 86

Лекарски и други прегледи и психолошки испитувања заради утврдување на способноста за воена служба и оцена на здравствената способност на воените обврзници во резервниот состав на Армијата се вршат на начин и постапка како и за регрутите.

Член 87

Начинот на извршувањето на обврската за служење во резервен состав на Армијата се уредува со правилник што го донесува министерот за одбрана.

г) Евиденција на воените обврзници

Член 88

За воените обврзници се води воена евиденција. Воведувањето во воена евиденција се врши по наполнувањето на 17 години живот. Евиденцијата на воените обврзници ја води Министерството за одбрана.

По барање на Министерството за одбрана, органите на државната власт, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби и единиците на локалната самоуправа се должни на Министерството за одбрана да му даваат податоци за воените обврзници кои се од значење за водење на воената евиденција.

Воените обврзници се должни за секоја промена на податокот значаен за водење на воената евиденција да го известат Министерството за одбрана во рок од 8 дена од денот на настанувањето на промената.

Начинот на водењето на евиденцијата на воените обврзници се уредува со уредба што ја донесува Владата.

Член 89

Граѓаните повикани од надлежен орган за извршување на правата и должностите од член 2 на овој закон се должни да се јават на органот, во место и време означени во поединечната покана или општиот повик.

ГЛАВА VI

ОБВРСКИ НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИ И СЛУЖБИ И ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

а) Обврски на трговските друштва и јавните претпријатија

Член 90

Во воена состојба трговските друштва и јавните претпријатија имаат обврска да преземаат мерки за заштита и спасување на работниците и материјалните добра од воени дејства, природни непогоди и други несреќи и од последици предизвикани од нив.

Член 91

Во воена состојба јавните претпријатија, како и трговските друштва кои се од посебно значење за одбраната имаат обврска за продолжување на производството и вршење на услугите.

Трговските друштва од посебно значење за одбраната со уредба ги определува Владата.

Член 92

Јавните претпријатија и трговските друштва од посебно значење за одбраната имаат обврска да се подготвуваат за остварување на производството и за вршење услуги во услови на воена состојба.

Член 93

Јавните претпријатија и трговските друштва од посебно значење за одбраната, имаат обврска да учествуваат во изведувањето на вежбовните активности.

За учеството во изведувањето на вежбовните активности, јавните претпријатија и трговските друштва од посебно значење за одбраната имаат право на надоместок.

Начинот на учеството во изведувањето на вежбовните активности и висината на надоместокот се утврдува со договор со Министерството за одбрана.

Член 94

Во воена состојба, по исклучок, трговските друштва имаат обврска да вршат производство и вршат услуги по барање на Владата, под услови и начин утврдени со меѓусебен договор.

Член 95

Во воена состојба, јавните претпријатија и трговските друштва од областа на енергетиката, сообраќајот, врските, комуналните дејности и градежништвото имаат обврска да дадат приоритет на задоволување на потребите на Армијата, органите на државната власт, силите на цивилната заштита, што ги формира Републиката, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење за одбраната.

Приоритетот за задоволување на потребите од став 1 на овој член, поблиску се определува со уредба што ја донесува Владата.

б) Обврски на јавните установи и служби

Член 96

Во воена состојба, јавните установи и служби имаат обврска да преземаат мерки за заштита и спасување на работниците, корисниците на услугите кои ќе се

најдат кај нив и материјалните добра од воени дејства и природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.

Член 97

Во воена состојба јавните установи и служби од областа на здравството, социјалната заштита, предучилишното и основното воспитание и образование имаат обврска за продолжување со работа.

Во воена состојба, обврска за продолжување со работа имаат и јавните установи и служби од средното, високото стручно и високото образование, како и од областа на науката и културата кои со уредба на Владата се определени како јавни установи и служби од посебно значење за одбраната.

Член 98

Јавните установи и служби од член 97 на овој закон имаат обврска да се подготвуваат за остварување на својата дејност во воена состојба.

Член 99

Јавните установи и служби од член 97 на овој закон имаат обврска да учествуваат во изведувањето на вежбовните активности.

За учеството во изведувањето на вежбовните активности јавните установи и служби од став 1 на овој член имаат право на надоместок.

Начинот на учеството во изведувањето на вежбовните активности и висината на надоместокот се утврдува со договор со Министерството за одбрана.

в) Обврски на единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје

Член 100

Во воена состојба органите на единиците на локалната самоуправа продолжуваат да ги извршуваат работите утврдени со закон и имаат обврска да преземат мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра на своето подрачје од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.

Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да се подготвуваат за извршување на обврските од став 1 на овој член на начин утврден со нивниот статут.

ГЛАВА VII

ВРСКИ ЗА РАКОВОДЕЊЕ И КРИПТОЗАШТИТА

Член 101

За органите за државната власт, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење за одбраната, единиците на локалната самоуправа, цивилната заштита и набљудувањето, известувањето и тревожењето, Министерството за одбрана организира и подготвува врски за раководење и криптозаштита во воена и вопредна состојба.

Врските за раководење и криптозаштита, Министерството за одбрана ги остварува преку постојните капацитети за телекомуникации во Републиката, интегрираниот комуникациско - информациски систем на Министерството за одбрана и посебно организираните врски.

Министерството за одбрана организира криптозаштита и за потребите на воените претставници на Републиката во странство, во соработка со Министерството за надворешни работи.

Член 102

Корисниците на системите за врски преку кои се врши пренос на податоци и документи од значење за одбраната, се должни да ги применуваат мерките за криптозаштита, противелектронско обезбедување и другите мерки за заштита.

ГЛАВА VIII

НАБЉУДУВАЊЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ
И ТРЕВОЖЕЊЕ

Член 103

Заради откривање и следење на опасности од воени дејства, природни непогоди, епидемии и техничко-технолошки катастрофи и други несреќи кои можат да ги загорзат луѓето и материјалните добра, како и за известување и тревожење на населението, се организира систем за набљудување, известување и тревожење во Републиката.

Член 104

Набљудувањето и известувањето го организира и подготвува Министерството за одбрана.

За опасностите и појавите од член 103 на овој закон органите на државната власт, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби се должни да го известат и Министерството за одбрана.

Известување на населението може да врши и Министерството за одбрана.

Член 105

Тревожењето на населението го врши Министерството за одбрана со употреба на знаци за тревожење.

Знаците за тревожење се единствени и со уредба ги пропишува Владата.

Член 106

За потребите на тревожење на населението, по барање на Министерството за одбрана, сопствениците на објектите се должни да дозволат поставување и приклучување на уреди од системот за јавно тревожење на тие објекти.

Трошоците за поставување и одржување на уредите за тревожење и за надомест на штета предизвикана од поставување на уредите за тревожење, се на товар на Министерството за одбрана.

ГЛАВА IX

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

Член 107

Цивилната заштита се организира и се подготвува како дел од одбраната на Републиката, заради заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени разурнувања, последиците предизвикани од нив и други опасности во воена состојба, како и од природни непогоди, епидемии, техничко-технолошки и други несреќи во мир.

Член 108

Заштита и спасување од природни непогоди, епидемии, техничко-технолошки и други несреќи во мир се остварува во согласност со законите и другите прописи што ја регулираат дејноста на надлежните органи.

Во случаите од став 1 на овој член, по барање на надлежните органи се ангажираат и силите на цивилната заштита.

а) Мерки за заштита и спасување**1) Евакуација на населението**

Член 109

Во воена состојба заради заштита и спасување на населението, со евакуација се врши организирано преместување на населението од загорзени реони, објекти и правци на воени дејства во помалку загорзени.

Евакуацијата на населението може да се врши и во мир во случај на природни непогоди, епидемии, техничко-технолошки и други несреќи.

2) Засолнување

Член 110

Засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на засолништа и други заштитни објекти во мир и воена состојба.

Засолништа и други заштитни објекти за заштита на населението се градат по место на живеење, место на работа и на јавни места, како јавни засолништа.

Член 111

Потребите за засолништа и други заштитни објекти се планираат според прописите за просторно и урбанистичко планирање.

Обврска за изградба на засолништа и други заштитни објекти според местото на живеење и местото на работа имаат инвеститорите кои градат објекти во загорзени зони, а Републиката за јавните засолништа.

Загорзените зони од став 2 на овој член ги утврдува Владата.

Изградбата на јавни засолништа ја организира Министерството за одбрана.

Поблиски прописи за начинот на изградба, одржување и користење на засолништата и други заштитни објекти донесува Владата.

Член 112

Инвеститорот кој гради градежен објект во загорзена зона се ослободува од обврската да гради засолниште, ако:

– изградбата на засолништето не е можна заради геолошко-хидролошките карактеристики на земјиштето или ако поради тоа трошоците на изградбата несразмерно би се зголемиле;

– во близина на објектот постојат природни или вештачки објекти погодни за засолнување или јавно засолниште;

– со урбанистичкиот план не е предвидена изградба на засолништа и

– капацитетот на веќе изградените засолништа ги задоволува потребите за засолнување.

3) Згрижување на настрадао и загорзено население

Член 113

Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни услови за живот на настрадао и загорзено население.

4) Затемнување

Член 114

Затемнувањето опфаќа исклучување или засенување на изворите на осветлување на просториите за живеење, работните простории, јавните места и сообраќајните средства во воена состојба.

Затемнувањето се врши на даден знак за воздушна опасност.

5) Радиолошко хемиско-биолошка заштита

Член 115

Радиолошко хемиско-биолошка заштита опфаќа навремено откривање, следење и контрола на опасностите од радиолошко хемиско-биолошки агенси, преземање на мерки за заштита и отстранување на последиците од нив.

6) Спасување од урнатини

Член 116

Спасувањето од урнатини опфаќа активности и задачи за заштита и спасување на населението и спасување на материјалните добра од натамошно уривање во воени разорнувања, природни непогоди и технички несреќи.

7) Заштита и спасување од поплави**Член 117**

Заштита и спасување од поплави опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита и спасување на населението и материјалните добра од поплави предизвикани од врнежи, уривање на брани и прелевање на водите преку круната на браните.

8) Заштита и спасување од пожари**Член 118**

Заштита и спасување од пожари опфаќа контрола на примената на техничките и други нормативи за превентивна противпожарна заштита во областа на урбаното планирање, градежништвото и технолошките процеси; формирање, опремување и оспособување на потребен број на противпожарни единици; активности за организирање на доброволни противпожарни друштва; оспособување на граѓаните за отстранување на опасностите кои предизвикуваат пожари, користење на уредите и средствата и учество во локализирање и гасење на пожари; раководење со силите за гасење на пожари во населбите и на отворен простор и стручно оспособување и обучување на силите на цивилната заштита за локализирање и гасење на пожари.

9) Пронаоѓање и уништување на неексплодирани убојни средства**Член 119**

Заштитата од неексплодирани убојни средства опфаќа пронаоѓање, собирање и уништување на неексплодирани убојни средства.

Во спроведување на оваа мерка учествуваат Армијата, силите на цивилната заштита што ги формира Републиката и стручни лица - пиротехничари.

10) Прва медицинска помош**Член 120**

Првата медицинска помош опфаќа активности и задачи за згрижување на повредени и заболени лица, укажување на прва помош и нивно пренесување до најблиската здравствена установа.

11) Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло**Член 121**

Заштитата и спасувањето на животните и производите од животинско потекло опфаќа укажување на прва ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток од последиците од воени дејства или природни непогоди и техничко-технолошки несреќи.

12) Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло**Член 122**

Заштитата и спасувањето на растенијата и производите од растително потекло опфаќа заштита од растителни болести, штетници, плевели, како и последици од воени дејства и природни непогоди и техничко-технолошки несреќи.

13) Асанација на теренот**Член 123**

Асанацијата на теренот опфаќа хигиенско-технички и други мерки и активности заради спречување на настанувањето и ширењето на заразните болести и други последици од воени дејства и природни непогоди, епидемии и техничко-технолошки и други несреќи.

Член 124

Мерките за заштита и спасување ги планираат и организираат:

– органите на државната управа, во областите и подрачјата за кои се основани, како и силите на цивилната заштита што ги формира Републиката за потребите на Републиката и

– трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби и единиците на локалната самоуправа за свои потреби.

Мерките за заштита и спасување ги спроведуваат: трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби со силите и средствата за редовно работење, единиците на локалната самоуправа и силите на цивилната заштита, како и органите на државната управа кои располагаат со соодветни средства и опрема.

Во спроведувањето на мерките за заштита и спасување можат да учествуваат и хуманитарни организации.

Во планирањето, организирањето и спроведувањето на мерките за заштита и спасување, субјектите од став 1 на овој член се должни меѓусебно да соработуваат.

Поблиски прописи за планирање, организирање и спроведување на мерките за заштита и спасување донесува Владата.

б) Сили на цивилната заштита**Член 125**

Силите на цивилната заштита се организираат во единици и штабови.

Единици и штабови за цивилна заштита, заради заштита и спасување на населението и материјалните добра формира Републиката.

Заради извршување на мерките за заштита и спасување за свои потреби, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби и единиците на локалната самоуправа формираат свои единици и штабови за цивилна заштита.

Организирање, подготвување и употреба на силите на цивилната заштита се уредува со уредба што ја донесува Владата.

Член 126

За припадниците на силите на цивилната заштита што ги формира Републиката се води евиденција во Министерството за одбрана.

Начинот на водењето евиденција за припадниците на силите на цивилната заштита од став 1 на овој член се уредува со уредба што ја донесува Владата.

Граѓаните ангажирани во силите на цивилната заштита што ги формира Републиката имаат исти права и обврски, како и припадниците на резервниот состав на Армијата.

ГЛАВА X**ОБУЧУВАЊЕ ЗА ОДБРАНА****Член 127**

Обучувањето за одбрана опфаќа активности за стекнување на неопходни, воено-стручни и други знаења за учество на граѓаните, органите на државната власт, јавните претпријатија, трговските друштва и јавни установи и служби од посебно значење за одбраната, како и единиците на локалната самоуправа, во одбраната на Републиката.

Член 128

Обучувањето на граѓаните за одбрана се организира и спроведува во Армијата, Центарот за обука за одбрана и во образовните институции.

Член 129

Обучувањето во Армијата се уредува со правилник што го донесува министерот за одбрана.

Член 130

Обучувањето во Центарот за обука за одбрана, се организира и спроведува заради обучување на кадри за потребите на одбраната, силите на цивилната заштита и на воените обврзници кои не се распоредени во резервниот состав.

Спроведувањето на обуката во Центарот за обука за одбрана се уредува со правилник што го донесува министерот за одбрана.

Член 131

Содржината и начинот на спроведувањето на обучувањето за одбрана во образовните институции се врши според наставни планови и програми што ги донесуваат министерот за одбрана и министерот надлежен за работите на образованието.

Член 132

Во остварувањето на обуката за одбрана на резервниот состав на Армијата, Министерството за одбрана може да соработува со здружение на граѓани на воени старешини.

ГЛАВА XI

РАЗУЗНАВАЊЕ, КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ, СПРЕЧУВАЊЕ И ОТКРИВАЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА И ЗАШТИТА НА СИЛИТЕ И ТАЈНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ОДБРАНАТА

Член 133

Разузнавањето во Армијата опфаќа мерки, активности и постапки што се преземаат заради собирање, документирање и анализирање на разузнавачки податоци значајни за одбраната на Републиката.

Работите од став 1 на овој член ги вршат овластени службени лица на Министерството за одбрана кои ги определува министерот за одбрана.

Во вршењето на работите од став 1 на овој член овластените службени лица имаат право да собираат податоци, известувања и информации од својот делокруг на работа.

Член 134

Контраразузнавањето во Армијата опфаќа мерки, активности и постапки што се преземаат заради:

- откривање и спречување на разузнавачка и друга субверзивна дејност на странски воено-разузнавачки и разузнавачки служби, која се врши во земјата или од странство, а е насочена кон одбраната на Републиката;

- откривање и спречување на сите форми на терористичка дејност насочена кон одбраната на Републиката и

- спроведување на контраразузнавачка заштита на задачите и плановите, документите, материјално-техничките средства, подрачјата, зоните и објектите од интерес за одбраната на Републиката.

Работите од став 1 на овој член ги вршат овластени службени лица на Министерството за одбрана кои ги определува министерот за одбрана.

Во вршењето на работите од став 1 на овој член овластените службени лица имаат право да собираат податоци, известувања и информации од својот делокруг на работа.

Член 135

Спречување и откривање на кривични дела во воените единици и установи, на простори на кои логоруваат воени единици или се изведуваат вежбовни активности на Армијата, како и во објекти и зони што ќе ги определи Владата, опфаќа мерки, активности и постапки кои се преземаат заради спречување за вршење на кривични дела како и за откривање и фаќање на сторители на кривични дела и нивно предавање на надлежните органи.

Работите од став 1 на овој член ги вршат овластени службени лица на Министерството за одбрана кои ги определува министерот за одбрана.

Во вршењето на работите од став 1 на овој член, овластените службени лица ги имаат следниве права и должности:

- да легитимираат лице заради утврдување на неговиот идентитет и на негово барање сами да се легитимираат;

- да вршат затворање на пристапот и да го оневозможат напуштањето на просторот без одобрение до завршување на службените дејствија;

- да вршат преглед на превозни средства, лица и багаж;

- присилно да отстранат лице од определениот простор, како и лице кое не постапува по наредба на овластеното службено лице;

- да употребат огнено оружје ако со други средства на присилба не можат да го заштитат животот на лицата на тој простор, да одбијат од себе непосреден напад со кој се загрозува нивниот живот, да одбијат напад на објект или личност што се обезбедува или да спречат бегство на лице затечено при извршување на кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години.

Во извршување на работите од став 1 на овој член учествуваат и овластени службени лица на Воената полиција кои ги определува министерот за одбрана.

Член 136

Овластените службени лица од членовите 133, 134 и 135 на овој закон, имаат легитимации.

Образецот на легитимацијата и начинот на нејзиното издавање ги пропишува министерот за одбрана.

Поблиски прописи за остварување на работите од членовите 133, 134 и 135 на овој закон донесува министерот за одбрана.

Член 137

Заштитата на силите во воените единици и установи, на простори на кои логоруваат воени единици или се изведуваат вежбовни активности на Армијата, како и во објекти и зони што ќе ги определи Владата, опфаќа мерки, активности и постапки што се преземаат заради:

- одржување на воен ред и дисциплина;
- обезбедување на лица, команди и објекти определени од министерот за одбрана;

- регулирање и контрола на воениот сообраќај и
- учество во борба против диверзантски, терористички и други вооружени групи.

Работите од став 1 на овој член ги врши Воената полиција.

Поблиски прописи за работата на Воената полиција донесува министерот за одбрана.

Член 138

Заштитата на тајните податоци опфаќа мерки, активности и постапки што се преземаат заради заштита на тајноста на податоците, информациите и документите од областа на одбраната.

Граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење за одбраната, единиците на локалната самоуправа и органите на државната власт, се должни да ги чуваат и штитат тајните податоци на одбраната и да ги извршуваат пропишаните мерки за заштита на тајните податоци.

Критериумите и мерките за заштита на тајноста на податоците од значење за одбраната ги пропишува Владата со уредба.

Член 139

Припадниците на Армијата се должни да ги чуваат и штитат тајните податоци од значење за Армијата и да ги извршуваат пропишаните мерки за нивна заштита.

Критериумите за утврдување на тајните податоци значајни за Армијата кои мораат да се чуваат како тајна и мерките за нивна заштита со правилник, ги пропишува министерот за одбрана.

Член 140

Заради заштита на безбедноста на Републиката во зоните кои согласно со Планот за одбрана на Републиката се посебно уредени за потребите на одбраната или се предвидува нивно уредување, може да се ограничи слободата на движењето, престојот или населувањето.

Одлука за определување на зоните од став 1 на овој член донесува Владата.

Член 141

Снимање од воздух и други видови на истражувања за изработка на картографски публикации можат да вршат само правни лица кои ќе добијат одобрение од Владата.

Физички и правни лица не можат да вршат снимање ниту научни и други истражувања во објекти и зони од значење за одбраната, како и во зоните во кои се ограничува движење, престој и населување, без одобрение на Министерството за одбрана.

ГЛАВА XII ПЛАНИРАЊЕ

Член 142

Заради систематски, рационален и плански развој на одбраната на Републиката се воведува систем на планирање, програмирање и буџетирање на одбраната.

Основен носител, организатор и реализатор на системот на планирање, програмирање и буџетирање за потребите на одбраната е Министерството за одбрана.

Член 143

Планирањето на одбраната се остварува како планирање на развојот, оперативно и тековно планирање.

Планирањето на одбраната претставува континуиран процес и се организира и реализира како долгорочно, среднорочно и краткорочно.

Член 144

Планирањето се врши преку основни и специјализирани планови, програми, потпрограми, активности и потребни ресурси за нивна реализација.

Бројот, видот, содржината, називот како и начинот на изработка и реализација на плановите и програмите на одбраната ги определува министерот за одбрана.

ГЛАВА XIII ФИНАНСИРАЊЕ

Член 145

Финансиски средства за потребите на одбраната на Републиката се обезбедуваат од Буџетот на Републиката.

Финансиски средства за потребите на одбраната на Републиката можат да се обезбедат и од други извори, во согласност со закон.

Финансиски средства за органите на државната власт за потребите на одбраната се обезбедуваат од Буџетот на Републиката, во рамките на финансиските средства на тие органи.

Финансиски средства за единиците на локалната самоуправа за потребите на одбраната се обезбедуваат од нивните средства во согласност со закон и од средствата на Републиката.

Трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење за одбраната, финансиски средства за потребите на одбраната обезбедуваат од сопствени средства и од средства на Републиката.

Член 146

План за финансиски средства потребни за Министерството за одбрана што се обезбедуваат со Буџетот на Републиката, изработува Министерството за одбрана.

Со финансискиот план од став 1 на овој член се икажуваат по програми, потпрограми, намени, задачи и динамика потребните финансиски средства за остварување на функциите на единиците, командите и установите на Армијата, цивилната заштита и другите активности на Министерството за одбрана.

Начинот и постапката за изработка на планот од став 1 на овој член се утврдува со правилник што го донесува министерот за одбрана.

Член 147

За висината на средствата во Буџетот на Републиката за потребите на одбраната одлучува Собранието на Републиката.

Во согласност со Буџетот на Републиката, Министерството за одбрана врши реализирање на одобрените финансиски средства и по потреба врши ревизија на нивната реализација.

За реализацијата на средствата од став 2 на овој член, Министерството за одбрана ги известува Владата и Собранието на Републиката.

ГЛАВА XIV

НАДОМЕСТОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ВО ОДБРАНАТА

Член 148

Граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната во врска со извршување на воена обврска, учество во силите на цивилната заштита што ги формира Републиката, извршување на работна и материјална обврска, обучување за одбрана и пронаоѓање и уништување на неексплодирани убојни средства, имаат право на паричен надомест утврден со овој закон.

Член 149

Граѓаните од член 148 на овој закон имаат право на следниве парични надоместоци:

- плата, пензија или други парични примања;
- трошоци за превоз, сместување и исхрана;
- трошоци за дополнително ангажирање;
- еднакратна парична помош во случај на смрт, повреда или оштетување на организмот;
- погребни и други трошоци;
- за изведување обука за одбрана и
- за пронаоѓање и уништување на неексплодирани убојни средства.

Член 150

Граѓаните кои се во работен однос или вршат самостојна дејност, примаат паричен надоместок по основа на невработеност или примаат пензија, имаат право на паричен надоместок во висина на плата или надоместок исплатен за последниот месец пред повикувањето или ангажирањето на кои е пресметан и уплатен придонес за пензиско и инвалидско осигурување, односно во висина на пензијата.

Граѓаните кои не се во работен однос, не вршат самостојна или професионална дејност, не примаат паричен надоместок по основа на невработеност или не остваруваат право на пензија, имаат право на паричен надоместок во висина на просечна месечна нето плата по работник во стопанството на Републиката објавена од Државниот завод за статистика во последниот месец пред повикувањето, односно ангажирањето (во натамошниот текст: просечна месечна плата).

Член 151

Граѓаните распоредени на должности во резервниот состав на Армијата, имаат право и на разлика од надоместокот од член 149 alineја 1 на овој закон до висината на платата на военото лице од постојаниот состав на Армијата за истата должност, доколку надоместокот е понизок од платата.

Член 152

Граѓаните распоредени на должности во силите на цивилната заштита што ги формира Републиката, имаат право и на разлика од надоместокот од член 149 алинеја 1 на овој закон до висината на надоместокот за извршување на должностите во силите на цивилната заштита, доколку надоместокот е понизок од надоместокот за извршување на должностите во силите на цивилната заштита.

Висината на надоместокот за извршување на должностите во силите на цивилната заштита што ги формира Републиката го утврдува Владата и не може да биде поголем од три просечни месечни плати.

Член 153

За време на служење на воениот рок на војниците им припаѓа парично примање во висина до 10% од просечната месечна плата, во зависност од чинот и должноста што ја извршуваат.

Член 154

Граѓаните за време на извршување на правата и должностите во областа на одбраната имаат право на надоместок на трошоците за превоз, исхрана и сместување – ноќевање, доколку не се обезбеди бесплатен превоз, бесплатна исхрана и бесплатно сместување – ноќевање.

Надоместокот на трошоците за превоз е во висина на цената на возниот билет во јавниот сообраќај, доколку станот во кој живее граѓанинот е оддалечен над 2,5 километри од местото на јавување односно доаѓање.

По исклучок од став 2 на овој член, за правците во кои нема организиран јавен превоз, надоместокот на трошоците направени со возило е во висина од 30% од продажната цена на 1 литар гориво за возилото кое се користи за секој изминат километар.

Висината на надоместокот на дневните трошоци за исхрана е 5% од просечната месечна плата, доколку ангажирањето траело до осум часа, односно 8% доколку ангажирањето траело подолго од осум часа.

По исклучок од став 4 на овој член, на граѓаните – регрути при извршувањето на лекарски и други прегледи и психолошки испитувања и на граѓаните ангажирани за обучување за одбрана со времетраење до осум часа, им припаѓа надоместок во висина од 50% од висината на надоместокот од став 4 на овој член.

Во случај кога не е обезбедено бесплатно сместување – ноќевање, а граѓаните се повикани на извршување на должностите од областа на одбраната надвор од местото на живеалиштето односно престојувалиштето, висината на надоместокот е во износ на стварните трошоци за сместување, а се исплатува според поднесена сметка за сместување во хотели до „Б“ категорија.

Член 155

Граѓаните повикани заради извршување на права и должности од областа на одбраната во резервниот состав на Армијата и во силите на цивилната заштита што ги формира Републиката, доколку за време на извршувањето на должностите им се обезбедени бесплатен превоз, бесплатна исхрана и бесплатно сместување – ноќевање, имаат право на надоместок за дополнително ангажирање и тоа:

– за воените старешини – офицери и подофицери во Армијата и за извршителите на раководни должности во силите на цивилната заштита – 5% од просечната месечна плата и

– за војниците во Армијата и другите извршители во силите на цивилната заштита – 3% од просечната месечна плата.

Член 156

Висината на надоместокот на еднократна парична помош на семејството во случај на смрт, односно загинавање на граѓанин за време на извршување на должностите во одбраната изнесува пет просечни месечни плати.

Член 157

Висината на надоместокот на еднократната парична помош во случај на повреда и општетување на организмот од најмалку 20% за време на извршување на воените должности изнесува 50% од просечната месечна плата.

Член 158

Висината на надоместокот на погребните и други трошоци (сандак со опрема и венец), трошоците за превоз на умрениот, односно загиналиот граѓанин од местото на смртта до местото на погребувањето, доколку семејството ги врши и другите трошоци сторени со традиционален обичај за време на погребот изнесува пет просечни месечни плати.

Член 159

Граѓаните ангажирани како предавачи во обучувањето за одбрана, за секое предавање имаат право на надоместок во висина од 30% од дневницата за службени патувања во земјата утврдена за државните службеници.

Надоместокот од став 1 на овој член не им припаѓа на вработените во Министерството за одбрана и на служба во Армијата ако се ангажирани како предавачи во обучувањето за одбрана.

Научни и јавни работници кои се ангажирани во обучувањето за одбрана како предавачи имаат право на надоместокот во висина утврдена со посебен договор склучен помеѓу овие лица и Министерството за одбрана.

Член 160

Граѓаните – пиротехничари и помошни работници ангажирани за пребарување на теренот заради утврдување и постоење на неексплодирани убојни средства имаат право на надоместок во висина од 0,2% по метар кубен испитан терен од просечната месечна плата.

Граѓаните – пиротехничари и помошните работници ангажирани за уништувањето на пронајдените неексплодирани убојни средства, во зависност од бројот на парчињата, тежината и видот на убојното средство имаат право на надоместокот до 20% од просечната месечна плата.

Член 161

Средствата за надоместокот на граѓаните во извршување на правата и должностите во одбраната се обезбедуваат од средствата на Министерството за одбрана.

Уобичајни прописи за висината и начинот на остварувањето на надоместокот на граѓаните во извршување на правата и должностите во одбраната донесува Владата.

ГЛАВА XV

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Член 162

Инспекциски надзор за спроведување на овој закон и другите прописи од областа на одбраната вршат инспектори за одбрана во Министерството за одбрана.

Инспекцискиот надзор од став 1 на овој член во органите на државната власт, Армијата, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење за одбраната и единиците на локалната самоуправа, се врши во согласност со овој закон.

Член 163

Инспектор за одбрана може да биде лице со соодветно високо образование и работно искуство во областа на одбраната од најмалку четири години

Инспекторите за одбрана имаат легитимација. Образецот на легитимацијата и начинот на нејзиното издавање ги пропишува министерот за одбрана.

Член 164

Во вршењето на инспекцискиот надзор од член 162 на овој закон, инспекторите се овластени:

– да остваруваат увид во спроведувањето на овој закон и другите прописи од областа на одбраната и

– да предложат мерки за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци во определен рок.

Во вршењето на надзорот, инспекторот е должен на субјектите од член 162 став 2 на овој закон да им дава помош во спроведувањето на законите и другите прописи од областа на одбраната.

Член 165

За извршениот инспекциски надзор, инспекторите се должни да состават записник, кој ќе му го предадат на одговорното лице каде што е вршен инспекцискиот надзор и на министерот за одбрана.

Во записникот се внесува констатираната состојба и предложените мерки и рокови за отстранување на недостатоците и неправилностите.

Одговорното лице од став 1 на овој член е должно да постапи според записникот и да го извести инспекторот за преземените мерки.

Ако при вршењето на надзорот, инспекторот смета дека повредата на прописите претставува прекршок или кривично дело, должен е до надлежниот орган да поднесе барање односно пријава за покренување соодветна постапка.

Член 166

Поблиски прописи за начинот на вршење на инспекцискиот надзор донесува министерот за одбрана.

ГЛАВА XVI

ПОСЕБНА ОДРЕДБА

Член 167

Работните места на определени должности во Министерството за одбрана и во постојаниот состав на Армијата на кои тежината на работата и посебните услови под кои тие се вршат битно влијаат врз намалувањето на работната способност, ги определува Владата со уредба.

Владата може да определи и други работни места што имаат карактер на одредени должности во смисла на став 1 на овој член.

Заработката на работниците на должностите од ставовите 1 и 2 на овој член се поголеми најмногу до 30% од заработката на другите работници со соодветни квалификации.

ГЛАВА XVII

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 168

Со парична казна од 5.000,00 денари до 30.000,00 денари или со казна затвор до 60 дена ќе се казни за прекршок граѓанинот, ако:

1) не даде средства или добиток по основа на материјална обврска или податоци во врска со нив (член 14);

2) не го извести Министерството за одбрана за намерата за патување во странство (член 67);

3) не го извести Министерството за одбрана за промена на податокот значаен за водење на воената евиденција (член 88 став 3);

4) не се отповика на покана од надлежен орган (член 89);

5) не дозволи поставување и приклучување на уреди за јавно тревожење (член 106 став 1);

6) не гради засолниште (член 111, став 2);

7) не ги чува и штити тајните податоци на одбраната или не ги извршува пропишаните мерки за заштита на тајните податоци (член 138 став 2) и

8) врши снимање или научни и други истражувања без одобрение на Министерството за одбрана (член 141 став 2).

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и странски државјани ако не даде средства или добиток по основа на материјална обврска (член 15).

Член 169

Со парична казна од 20.000,00 денари до 50.000,00 денари или со казна затвор до 90 дена ќе се казни за прекршок припадник на Армијата ако организира политичка партија или здружение на граѓани во Армијата, ако во вршењето на службата во Армијата се раководи од своите политички убедувања, или ако на политички собири и манифестации учествува во воена униформа или манифестира партиски обележја, симболи или други знаци на политички партии (член 47).

Член 170

Со парична казна од 100.000,00 до 300.000,00 денари ќе се казни за прекршок трговско друштво, јавно претпријатие, установа или служба, ако:

1) не обезбеди бесплатно сместување, исхрана и парични примања на војникот на служење на воениот рок во цивилна служба (член 9 став 3 и член 153);

2) не даде на користење средства или добиток по основ на материјална обврска или податоци во врска со тоа (член 14);

3) не даде податоци за воените обврзници кои се од значење за водење на воената евиденција (член 88 став 2);

4) не преземе мерки за заштита и спасување на работниците, материјалните добра и корисниците на услугите во воена состојба (член 90 и член 96);

5) не продолжи со производство и вршење услуги во воена состојба (член 91 и член 97);

6) не се подготвува за производство и вршење услуги во воена состојба (член 92 и член 98);

7) не учествува во изведување вежбовни активности (член 93 став 1 и член 99 став 1);

8) во воена состојба не даде приоритет на задоволувањето на потребите на Армијата, органите на државната власт, силите на цивилната заштита што ги формира Републиката, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби што се од посебно значење за одбраната (член 95 став 1);

9) не ги применува мерките за криптозаштита, противелектронско обезбедување и други мерки за заштита (член 102);

10) не го извести населението и Министерството за одбрана за опасностите од воени дејства, природни непогоди, епидемии, техничко-технолошки катастрофи и други несреќи кои можат да ги загрозат луѓето и материјалните добра (член 104 став 2);

11) не дозволи поставување и приклучување на уреди од системот за јавно тревожење (член 106 став 1);

12) не гради засолниште и други заштитни објекти (член 111 став 2);

13) не ги чува тајните податоци на одбраната и не ги извршува мерките пропишани за заштита на тајните податоци (член 138 став 2) и

14) врши снимање од воздух и други видови истражувања без одобрение на Владата или Министерството за одбрана (член 141).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5.000,00 денари до 30.000,00 денари или со казна затвор до 60 дена и одговорното лице во трговското друштво, јавното претпријатие, установа или служба.

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни и странското трговско друштво или трговец – поединец ако не даде средства или добиток по основа на материјална обврска.

Член 171

Со парична казна од 5.000,00 денари до 30.000,00 денари или со казна затвор до 60 дена ќе се казни за прекршок одговорното лице на единицата на локалната самоуправа ако не презема мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра и не се подготвува за извршување на обврските од областа на одбраната (член 100).

ГЛАВА XVIII
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 172

Прописите чие донесување е предвидено со овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на неговото влегување во сила освен прописите предвидени со членовите 142, 143 и 144 - Глава XII Планирање, што ќе се донесат најдоцна за две години.

Член 173

Со денот на влегување во сила на овој закон, престапува да важи Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 8/92 и 30/95).

Прописите донесени врз основа на Законот од став 1 на овој член ќе се применуваат до донесувањето на прописите од член 172 на овој закон, доколку не се во спротивност со одредбите на овој закон.

Член 174

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

849.

Врз основа на член 17, став 1, алинеја 3, а во врска со член 23 од Законот за телекомуникациите ("Службен весник на РМ" бр. 22/98-Пречистен текст) и член 36 точка 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/00), а во врска со објавеното барање за понуди за советник во процесот на избор, преговори и конечна одлука за втор ГСМ мобилен оператор во Република Македонија објавен во "Нова Македонија" и "Financial Times" на 19. 04. 2001 година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22. 05. 2001 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИЗБОР,
ПРЕГОВОРИ И КОНЕЧНА ОДЛУКА ЗА ВТОР
ГСМ МОБИЛЕН ОПЕРАТОР ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. За советник на Министерството за транспорт и врски во процесот на избор, преговори и конечна одлука за втор ГСМ мобилен оператор во Република Македонија, се избира Компанијата FICHTNER GmbH & Co KG со седиште во Штутгарт-Германија.

2. Министерот за транспорт и врски со Компанијата FICHTNER GmbH & Co да склучи договор за меѓусебните односи за реализација на постапката за избор на втор ГСМ мобилен оператор.

3. Компанијата FICHTNER GmbH & Co со давањето на советодавни услуги, како и правни и други работи кои се однесуваат на подготовката и реализацијата во воведувањето на втор ГСМ мобилен оператор, да отпочне веднаш по склучувањето на договорот од точка 2 на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3241/1
22 мај 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

850.

Врз основа на член 69 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 52/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2001 година, донесе

**РЕ Ш Е Н И Е
ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА
БР. 07-159/2 ОД 28.3.2001 ГОДИНА**

1. Со ова решение се запира од извршување Одлуката за извршување на буџетот на Фондот за вршење на работите на уредување и употреба на градежното земјиште - Струмица за 2001 година бр. 07-159/2 од

28.3.2001 година, донесена од советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.3.2001 година и објавена во "Службен гласник" на општината Струмица, бр. 3/01.

2. Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од влегувањето во сила на ова решение ќе иницира постапка пред Уставниот суд на Република Македонија за оценување на уставноста и законитоста на наведената одлука.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2301/1
9 мај 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

851.

Врз основа на член 22, став 4 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Сл. весник на РМ" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001 година), министерот за финансии донесува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ОДОБРЕНИЕТО
ЗА ПРИВРЕМЕННО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА
СРЕКА**

Член 1

Со овој правилник се утврдува цената на одобрението за привремено приредување на игри на среќа.

Член 2

За одобрението со кое се одобрува привремено приредување на игри на среќа на здруженија на граѓани од областа на спортот и физичката култура и здруженија на хендикепирани лица се утврдуваат следните цени:

1. За привремено приредување на играта на среќа "Лотарија" 30.000 евра денарска противвредност;
2. За привремено приредување на играта на среќа "Обложување на спортски натпревари" 30.000 евра денарска противвредност;
3. За привремено приредување на играта на среќа "Томбола" 30.000 евра денарска противвредност;
4. За привремено приредување на играта на среќа "ТВ Томбола" што се приредува преку телевизиски медиум 230.000 евра денарска противвредност.

Член 3

Средствата се уплатуваат на жиро сметка бр. 40100-840-033-62207 - надоместок од лиценци и одобренија од игри на среќа.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-10443/1
28 мај 2001 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

852.

Врз основа на член 63, став 2 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Сл. весник на РМ" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), министерот за финансии го донесе следниот

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ЗАБАВНИ
ИГРИ**

Член 1

Со овој правилник се определува надоместокот за добивање на одобрение за приредување на забавни игри.

Член 2

Износот на надоместокот за добивање на одобрение за приредување на забавни игри на домашно правно или физичко лице е 5.000 евра.

Надоместокот од став 1 од овој член, приредувачот на кого му е издадено одобрението го уплаќа во еднократен износ на денот на издавањето на одобрението во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-10443/1
28 мај 2001 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

853.

Врз основа на член 21 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Сл. весник на РМ" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), министерот за финансии донесува

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ, ТЕХНОЛОШКИТЕ И ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИ ИГРИ И СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ НА ЛИЦАТА АНГАЖИРАНИ ВО ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ИГРИ НА СРЕЌА**

Член 1

Во Правилникот за техничките, технолошките и просторните услови за приредување на игри на среќа и за забавни игри и стручна оспособеност на лицата ангажирани во изведувањето на игри на среќа ("Сл. весник на РМ" бр. 19/97 и 4/98), по членот 19 се додаваат седум нови члена 19-а, 19-б, 19-г, 19-д, 19-ѓ, 19-е, 19-ж кои гласат:

"Член 19-а

Обложувалницата претставува посебно уредена просторија со соодветна деловна функционалност.

Обложувалницата треба да претставува посебна градежна целина или одвоен дел од зграда со јавна намена со посебен влез и потребна градежна функционалност.

Член 19-б

Просторот пред главниот влез од посебно изградената просторија-обложувалница, треба да биде слободен и осветлен и да има приод од улица.

На главниот влез треба да биде видно истакнат и ноќе осветлен називот на обложувалницата.

Член 19-г

Обложувалницата како посебно изградена просторија треба да има уред за загревање на просторијата до најмала температура од 18,5 °C и да е обезбедено проветрување.

Член 19-д

Делот во кој се даваат угостителски услуги треба да претставува посебен простор во посебна изградена просторија-обложувалница, од просторот во кој е сместена опремата за изведување на игрите на среќа.

Делот во кој се даваат угостителските услуги треба да ги исполнува пропишаните услови согласно Правилникот за минимално техничките услуги за вршење на угостителска и туристичка дејност и условите за категоризација на објектите на туристичката понуда.

Висината на просторот од став 1 на овој член, во кој е сместена опремата за изведување на игрите на среќа изнесува најмалку 2,8 м.

Член 19-ѓ

Во посебно изградената просторија-обложувалница треба да има гардероба за посетителите.

Член 19-е

Во обложувалницата треба да има обезбедено одвоен и заштитен простор (со метални решетки, метални прегради или непробивно стакло) со метална каса за чување на пари, ливчиња, билтени и друга документација од значење за обложувалницата.

Член 19-ж

Обложувалницата треба да биде опремена со компјутер на кои ќе се регистрира уплатите и исплатите на учесниците на играта на среќа, обложување на спортски натпревари, монитори на кои играчите ќе можат да ги следат спортските настани и маси со столици."

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-10443/1
28 мај 2001 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

854.

Врз основа на член 73 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Сл. весник на РМ" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), министерот за финансии го донесе следниот

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ДЕПОНИРАЊЕ И ИСПЛАТА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ ЗА ФОНДОТ НА ДОБИВКИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на депонирањето и исплатата на средствата наменети за фондот на добивки што приредувачите на игри на среќа ги депонираат на посебна сметка сè до нивната целосна исплата.

Член 2

Приредувачите на игри на среќа, кои согласно Законот за игрите на среќа и за забавните игри и правилата за игри на среќа, претходно од учесниците во игрите на среќа прибираат средства (уплати), а во рок од најмалку седум дена вршат извлекување и објавување на добивките, средствата наменети за фондот на добивки ги депонираат на посебна сметка сè до целосната исплата на добивките кај носителот на платен промет каде имаат сметка за редовно работење.

Член 3

Приредувачот, кај истиот носител на платен промет покрај редовната сметка треба да има и посебна сметка на која ќе се депонира фондот на добивки.

Член 4

Приредувачот со носителот на платниот промет склучува договор за начинот на депонирањето и исплатата на депонираните средства наменети за фондот за добивките.

Член 5

Приредувачот депонираните средства наменети за фондот за исплата на наградите може да ги подигне по званично објавениот резултат од играта на среќа.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со ден денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-10443/1
28 мај 2001 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

855.

Врз основа на член 6 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Сл. весник на РМ" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), министерот за финансии го донесе следниот

**П РА В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ
НА ДЕПОЗИТОТ СО КОЈ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ИСПЛАТАТА НА ДОБИВКИТЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ
ВО ИГРИТЕ НА СРЕЌА**

Член 1

Со овој правилник се определува висината и начинот на користењето на депозитот со кој се обезбедува исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа.

Член 2

Трговско друштво и здружение на граѓани, кои приредуваат игри на среќа (во натамошниот текст: приредувач), а согласно законот немаат обврска да формираат фонд на резерви заради гарантирање на безбедноста на работењето и исполнувањето на обврските спрема учесниците во играта, депонираат депозит кај носителот на платен промет каде имаат сметка за редовното работење во висина утврдена со овој правилник.

Член 3

Приредувачот покрај сметката за редовно работење кај истиот носител на платен промет треба да има и наменска сметка на која ќе се депонира депозитот од член 2 од овој правилник.

Член 4

Приредувачот за секоја игра посебно депонира депозит во износ и тоа за:

I. Игри на среќа што се приредуваат на основа на лиценца

1. За еден автомат клуб	500.000 денари,
2. Лото	6.500.000 денари,
3. Спортска прогноза	3.500.000,
4. Лотарија	350.000,
5. Инстант лотарија	1.000.000,
6. ТВ томбола	10.000.000,
7. Томбола	1.000.000,
8. Обложување на спортски натпревари	1.000.000.

II. Игри на среќа што се приредуваат со одобрение

1. Лотарија	350.000,
2. ТВ томбола	3.500.000,
3. Томбола	350.000,
4. Обложување на спортски натпревари	1.000.000.

Член 5

Приредувачот депонирааниот депозит го одржува во износ предвиден во членот 4 од овој правилник за целиот период на траењето на важноста на лиценцата, односно одобрението.

Член 6

Приредувачот со носителот на платниот промет склучува договор за начинот и условите на користење на депозитот со кој особено се уредува:

- Постапката и условите за подигање на депозитот;
- Постапката за присилно подигање на депозитот;
- Постапката за одржување на еднаков износ на депозитот;
- Постапката за присилно одржување на еднаков износ на депозитот со префрлање на средства од редовната сметка;
- Носителот на платниот промет треба веднаш да го известува Министерството за финансии за секоја промена на износот на депонирааниот депозит.

Член 7

Постапка за наплата на добивка од игри на среќа од депозитот, кај носителот на платниот промет може да покрене секое полнолетно лице кое од приредувачот ќе добие потврда дека има остварено добивка.

- Потврдата од став 1 на овој член треба да содржи:
- име и презиме на доносителот;
 - вид на играта на среќа;
 - датата на остварување на добивката, односно број на извештајот од извршеното извлекување на добивките;
 - износ на добивката и
 - износ на персоналниот данок што треба да се одбие од добивката.

Член 8

Приредувачот договорот од член 6 на овој правилник го доставува до Министерството за финансии на денот на добивањето на лиценцата, односно одобрението за приредување на игри на среќа.

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-10443/1
28 мај 2001 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за дополнување на Одлуката за распределување на средствата по основ на субвенции за 2001 година, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 41/2001, направена е грешка, поради што се дава

**И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВОТА
ПО ОСНОВ НА СУБВЕНЦИИ ЗА 2001 ГОДИНА**

Во точката I под реден број 1 наместо "Флака", да стои "Факти".

Бр. 23-3036/2
30 мај 2001 година
Скопје

од Владата на Република
Македонија

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води постапка П.бр. 1775/00 за развод на брак, по тужба на тужителката Гулџан Мустафова против тужениот Ацо Мустафов од с.Петровец, со непозната адреса на живеење во странство.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас или на судот да му ја достави адресата на живеење. Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги застапува привремениот старател адвокат Наташа Солевска од Скопје која со решение на МЦСР на општините на град Скопје бр. 3020-776 од 18.01.2001 година е поставена за привремен старател на тужениот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 1775/00.
(12926)

Основниот суд Скопје II - Скопје со реш П.бр. 805/01 од 14.05.2001 година, врз основа на член 78 став 2 точка 4 и 5 од ЗПП поставен е адвокат Томислав Николовски од Скопје, ул."Питу Гули" бр. 70, за

привремен застапник на тужената Бранка Недеска Гавриловиќ сега со непозната адреса на живеење, а во постапката која се води пред овој суд со тужба на тужителот Мирослав Недески за развод на брак.

Со истото решение одредено е дека привремениот застапник ќе ја застапува тужената во постапката се додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред судот односно додека Центарот за социјално работи не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII.П.бр. 805/01. (13006)

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост по тужба на тужителот Раман Идриз од Скопје против тужениот Сеферов Фаит со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Сеферов Фаит од Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не постапи по налог на овој суд ќе му биде поставен привремен старател и тоа Мирче Рисовски адвокат од Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 55, кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V.П.бр. 257/01. (13065)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Основниот суд во Гостивар врз основа на член 78 став 2 точка 4 од ЗПП во спорот за развод на брак по тужба на тужителот Шеху Иљаз од Гостивар, против тужената Шеху Габриела со непозната адреса, за привремен застапник и се поставува привремен адвокат Неџат Мемедит од Гостивар, кој ќе ја застапува тужента во постапката се додека истата или нејзин полномошник не се појават пред судот односно додека органот за старателство не го извести судот дека и назначил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.183/01. (13453)

ОСНОВЕН СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

Пред Основниот суд во Крива Паланка е заведена вонпроцесна постапка за докажување на смртта на Лeko Тодоровски од с.Кркља, по предлог на предлагачот Владо Тодоровски од с.Кркља - Крива Паланка.

Се повикува лицето Лeko Тодоровски од с.Кркља и секое друго лице што знае било што за животот и смртта на Лeko Тодоровски од с.Кркља да се јави во Основниот суд во Крива Паланка, во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", а по истекот на тој рок исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено.

Доколку не се јави Лeko Тодоровски или било кое друго лице кое има подетални податоци за животот на Лeko Тодоровски од с.Кркља, постапката ќе продолжи така што ќе се извести Органот за старателство за да определи старател за докажување на смртта на лицето Лeko Тодоровски, согласно член 79-89 од ЗВП.

Од Основниот суд во Крива Паланка, ВПП.бр. 4/01. (13509)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Во Основниот суд во Струмица заведен е граѓански предмет под П.бр. 1931/00, за развод на брак по тужба на тужителката Гулџан Салиева од Струмица, против тужениот Јашар Салиев од Струмица со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок од 15 дена по објавување на огласот, во "Службен весник на РМ" и во судница бр. 44. Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден времен застапник и тоа Лорета Горѓиева, стручен соработник при Основниот суд во Струмица, кој ќе ги застапува неговите права и

интереси по предметот на спорот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1931/00. (13074)

Во Основниот суд во Струмица заведен е граѓански предмет под П.бр. 1827/00, за развод на брак по тужба на тужителот Карадаковски Тони од с.Старо Коњарево, против тужената Карадаковска род.Апостолова Зорка од с.Сушица со непознато место на живеење.

Се повикува тужената да се јави во овој суд во рок од 15 дена по објавување на огласот во "Службен весник на РМ" и во судница бр. 44. Во спротивно, на истата ќе и биде одреден времен застапник и тоа Лорета Горѓиева, стручен соработник при Основниот суд во Струмица, кој ќе ги застапува нејзините права и интереси по предметот на спорот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1827/00. (13075)

Во Основниот суд во Струмица заведен е граѓански предмет под П.бр. 1531/99, за долг по тужба на тужителот Василев Блажо од Струмица, против тужениот Младеновски Тихомир од с.Добрејци со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок од 15 дена по објавување на огласот во "Службен весник на РМ" и во судница бр. 44. Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден времен застапник и тоа Лорета Горѓиева, стручен соработник при Основниот суд во Струмица, кој ќе ги застапува неговите права и интереси по предметот на спорот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1231/99. (13511)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителката Рухиде Нухи од Тетово, против тужениот Шакир Ибраими од Тетово, сега со непозната адреса на живеење во странство.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку ЦСР во Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.465/01. (13508)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Во Основниот суд во Штип поведена е постапка за развод на брак по тужба на тужителот Ердан Тепас од Штип, ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 42, против тужената Ангела Тепас со непозната адреса.

Се повикува тужената Ангела Тепас во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Штип и да достави точна адреса на живеење или да определи свој застапник или полномошник. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси до завршувањето во спорот.

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 257/01. (13451)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Во судскиот регистар на политичките партии под Рег.бр. 104 се запишува политичката партија Партија на власите од Македонија, со седиште во Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 32, која ја застапува нејзиниот претседател Мите Костов од Скопје.

Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.05.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПП. бр. 7/01.
(13025)

Во судскиот регистар на политичките партии под Рег.бр. 102 се запишува политичката партија Бошњачка Демократска Партија, со скратено име БДП, со седиште во Скопје, ул. "Беласица" бб, која ја застапува нејзиниот претседател Алија Шахиќ од Скопје.

Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.05.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПП. бр. 4/01.
(13054)

Во судскиот регистар на политичките партии под Рег.бр. 103 се запишува политичката партија Нова Демократија, со скратено име НД со седиште во Скопје, ул. "Стале Попов" бр. 9, која ја застапува нејзиниот претседател Чедо Петров од Пробиштип.

Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 09.05.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПП. бр. 6/01.
(13056)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 187/01 од 16.02.2001, на регистарска влошка 012619, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Трговец поединец Реџеп Енвер Бојќо "РЕЦО" за занаетчиство -машино бравар Струга, ТП Струга, ул. "Братство Единство" бр. 11.

Дејности: 28.40, 28.51, 28.52 и 50.20.

Во правниот промет со трети лица Трговецот поединец Реџеп Енвер Бојќо "РЕЦО" за занаетчиство - машино бравар Струга ТП Струга, ул. "Братство Единство" бр. 11 настапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Трговец поединец: Реџеп Бојќо од Струга, ул. "Братство Единство" бр. 11, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 187/2001.
(6402)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 153/2001 од 16.02.2001, на регистарска влошка 012585, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, увоз-извоз и услуги Илоска Елеонора "НОРА" Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Нико Фудали" бр. 13/41.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.20.1, 20.51, 21.21, 21.22, 21.25, 22.15, 22.22, 22.23, 24.52, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 28.52, 28.62, 28.75, 30.01, 30.02, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,

52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 72.20, 72.50, 72.60, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, реекспорт, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет.

Основач: Илоска Елеонора.

Главница со основен износ: 161.659,00 денари.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Лица овластени за застапување на субјектот на уписот: Илоска Елеонора - управител без ограничување.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 153/2001.
(6403)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 74/2001 од 16.02.2001, на регистарска влошка 012506, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги "Марби" на Благоја и др. ДОО увоз-извоз, Прилеп, ул. "Маршал Тито" 3/13, Прилеп.

Основање на ДОО со следните дејности: 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.37, 51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 63.11, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Управител Благоја Никодиноски без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

Друштвото во правниот промет за обврските сторени со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Содружници во ДОО се Благоја Никодиноски од Прилеп, ул. "Маршал Тито" 3/13, Прилеп со основачки влог од 2.500 гм. во денарска противвредност изразена во предмети и Сузана Никодиноска од Прилеп, ул. "Маршал Тито" 3/13, Прилеп, со основачки влог од 2.500 гм. изразена во противвредност денарска изразена во предмети.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 74/2001.
(6404)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 155/2001 од 19.02.2001, на регистарска влошка 012587, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги МАБ КОМПАНИ увоз-извоз Битола, ДОО ул. "13-ти Јули" бр. 2-6, Битола.

Дејности: 15.51, 15.98/2, 18.10, 20.10/1, 36.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.16, 51.22, 51.31, 51.33, 51.39, 51.42/1, 51.43, 51.45, 51.46, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.44, 52.44, 52.44/1, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 60.22, 92.33, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување: Ирена Ивеноска, управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Основната главница на ДОО изнесува 5.400 дем. во предмети.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 155/2001. (6408)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 172/2001 од 15.02.2001, на регистарска влошка 012604, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија на големо и мало КОЗАРА увоз-извоз Битола, ДООЕЛ ул. "Димитрие Туцовиќ" бр. 95, Битола.

155.000,00 ден. или 5.000,00 дем. на основачот Наташа Атанасовска.

Дејности: 51.21, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 65.12/3, 67.13, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото истапува во свое име и на своја сметка со полна одговорност.

Управител Наташа Атанасовска.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 172/2001. (6409)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 185/2001 од 14.02.2001, на регистарска влошка 012617, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за трговија Гулизар Рамиз Незир "Чули" ТП Охрид.

Седиште, Охрид, ул. "Крали Марко" бр. 168.

Трговецот ќе ги обавува следните дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63.

Трговецот во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Трговецот во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот - полна одговорност.

Управител Гулизар Незир, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 185/2001. (6410)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 160/2001 од 13.02.2001, на регистарска влошка 012592, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за превоз, градежништво, трговија и услуги ВЕНЕЦИЈА Нејат ДООЕЛ увоз-извоз Лабуништа, с. Подгорци - Лабуништа.

Дејности: 45.21, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 51.32, 51.33, 51.35, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.21, 51.31, 51.34, 51.42, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 5.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 65.12/3, 70.31, 70.32, 92.31, 92.72, 92.34, 93.02, 93.04, 93.05, автоперална, забавни игри, автомати, флипери, билијард и слично.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување како во внатрешниот така и во надворешнотрговскиот промет. Управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е лицето Ајдиноски Нејат.

Основната главница на друштвото изнесува 5040 дем. или 156.240,00 ден. во предмети према проценка на вешто лице-проценител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 160/2001. (6411)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 167/2001 од 14.02.2001, на регистарска влошка 012599, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за посредување, услуги и трговија на големо и мало на Шефкија Гашанин и др. "БУЛИ експорт-импорт" увоз-извоз ДОО с. Лажани Долнени, с. Лажани Долнени.

Основачи на ДОО се Шефкија Гашанин од с. Лажани и Мирсад Гашанин од с. Лажани.

Управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е именуван Шефкија Гашанин.

Во внатрешниот трговски промет запишани дејности се: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 51.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.70, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3.

Во надворешниот трговски промет запишани дејности се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на странски стоки од консигнациони складови, малограничен промет со соседните земји, реекспорт, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и на своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сиот свој имот со полна одговорност.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 167/2001. (6412)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 158/2001 од 12.02.2001, на регистарска влошка 012590, го запиша во трговскиот регистар основањето на Заштитното Друштво за услуги, трговија и производство Миле Стајкоски МИК-КИРБИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. "Горфе Сугаре" бр. 9, Прилеп.

Дејности: 01.12/1, 01.42, 15.11, 15.13, 15.32, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.98/2, 17.40, 17.54, 18.21, 18.23, 18.24, 19.30, 20.30, 22.22, 26.70, 26.81, 22.25, 28.62, 29.71, 31.10, 36.12, 36.40, 36.50, 36.61, 50.10, 52.20, 50.30/2, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.44/4, 52.47, 52.72/1, 55.30/1, 55.40, 55.51, 60.22, 65.12/3, 70.31, 60.30, 74.70, 74.81, 74.82, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, 52.74, 72.50, 51.56, 51.64, 15.11, 15.12, 19.10, 51.21, 51.22, 51.23, 52.22, 51.32, видео игри, одгледување на пчели, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Судот по службена должност ќе го избрише уписот на основањето на друштвото, доколку друштвото во

рок од 6 месеци по извршениот упис не достави докази дека ги исполни условите по член 9 од Законот за вработување на инвалидизирани лица.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 158/2001. (6413)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 173/2001 од 13.02.2001, на регистарска влошка 012605, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и консалтинг "ПОЖАРСКО" експорт-импорт, Христос и Николаос, ДОО Битола, Битола, ул. "ЈНА" бр. 3/2/5.

Фирма: "Друштво за производство, трговија и консалтинг "Пожарско" експорт-импорт, Христос и Николаос, ДОО - Битола.

Седиште на ДОО: Битола, ул. "ЈНА" бр. 3/2/5.

Управител на ДОО: Боцварис Николаос, од Р. Грција, Лутраки - Аридеас, со неограничени овластувања со рамките на запишаните дејности.

Овластувања на субјектот во правен промет со трети лица: ДОО настапува во свое име и за своја сметка со пони овластувања.

Вид и обем на одговорност на ДОО: Во правниот промет ДОО за своите обврски одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Основачи: Христос Прицкас, Р. Грција со пасош М 170406 Р. Грција и Боцварис Николаос од Р. Грција, пасош М 628462 Р. Грција.

ДОО ќе ги обавува следните дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.15, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.74/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 45.42, 45.44, 45.45, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.63, 51.70, 55.11, 55.12, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на странски стоки од консигнациони складови, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 173/2001. (6414)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 150/2001 од 09.02.2001, на регистарска влошка 012582, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги 2001- КРИС-КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО с. Големо Коњари Прилеп, с. Големо Коњари Прилеп.

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 15.12, 17.30, 7.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 51.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага - полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Сашо Наумчевски - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 5000 ДМ во противвредност согласно извештај за извршена проценка од судски овластен проценител кои 2500 ДМ вложува содружникот Сашо Наумчевски, а содружникот Златко Божиновски вложува 2500 ДМ.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 150/2001. (6415)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 151/2001 од 09.02.2001, на регистарска влошка 012583, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги Р.Т.- ДВА БРАТА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. "Цане Илиески" бр. 42, Прилеп.

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 15.12, 17.30, 7.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага - полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Спиркоски Роберто - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 5.000 ДМ во противвредност согласно извештај за извршена проценка од судски овластен проценител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 151/2001. (6416)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 149/2001 од 09.02.2001, на регистарска влошка 012581, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, градежништво, промет и услуги ГЕОС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. "Борка Талески" бр. 93, Прилеп.

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 15.12, 17.30, 7.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 51.15, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага - полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Петре Велкоски - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 5.000 ДМ во противвредност согласно извештај за извршена проценка од судски овластен проценител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 149/2001. (6417)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 144/2001 од 12.02.2001, на регистарска влошка 012576, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги АНТАРЕС увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Пецо Божиновски" бр. 46-б.

Дејности на друштвото: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, 74.12, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 17.40, 21.24, 21.22, 21.23, 24.41, 24.42, 24.51, 24.52, 24.63, 24.66, 25.22, 25.23, 25.24, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 70.31, 93.04, 93.05, 02.01, 02.02, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 15.42, 15.62, 15.92, 15.98, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, продажба на стоки од консигнационни складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведуваче на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Единствен содружник на друштвото е Алексовски Сашо. Управител на друштвото е Алексовски Сашо без ограничувања. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува со полни овластувања и полна одговорност.

Основна главница на фирмата изнесува 5.000 ДЕМ. влог во предмети по проценка од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 144/2001. (6418)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 95/2001 од 09.02.2001, на регистарска влошка 012527, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и производство БИЛБО увоз-извоз Битола, ДООЕЛ ул. "Јосиф Христовски" бб 5/10, Битола.

157.008,00 ден. или 5.050,00 ДЕМ на основачот Горан Цифкаровски.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.22.60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 67.13, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-

ни производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационни складови, малограничен промет, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Горан Цифкаровски, управител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 95/2001. (6419)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 142/2001 од 09.02.2001, на регистарска влошка 01012574?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги "ЖИЈА" увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, Кичево, ул. "Фебруарски поход" бр. 5.

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 15.12, 17.30, 7.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 51.15, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага - полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Јасминка Станоевска - Гукиќ - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 5.000 ДМ во противвредност согласно извештај за извршена проценка од судски овластен проценител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 142/2001. (6420)

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. бр. 464/2001 од 21.05.2001, на регистарска влошка 006113, ја запиша во трговскиот регистар измената на статутот на "Нико Доага" АД за производство, откуп, преработка и промет на тутун, увоз-извоз, Крушево, ул. "Манчу Матак" бр. 3.

Измени на статутот на "Нико Доага" АД за производство, откуп, преработка и промет на тутун, увоз-извоз Крушево.

Во правниот промет со трети лица Акционерското друштво има права и обврски на стопански субјект. За своите обврски Акционерското друштво одговара со целокупниот свој имот.

Лица овластени за застапување: Зоран Манески претседател на Управниот одбор со неограничени овластувања. Сашо Стефаноски заменик претседател на Управниот одбор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 464/2001. (13332)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2101/2001 од 28.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02041347?-4-04-000, ја запиша во трговскиот регистар Комерцијалната банка а.д. Скопје - Филијала Охрид, ул. "Партизанска" бр. 24, Охрид.

Основање на Филијала на Комерцијална банка а.д. Скопје во Охрид.

65.12/1 Банки дејности: примање на сите видови парични депозити на правни и физички лица, давање и земање кредити во земјата, девизно валутни работи, издавање на парични картички, финансиски лизинг, платен промет во земјата, во согласност со закон, економско-финансиски консалтинг, давање услуги при наплата на фактури, водење евиденција, давање други финансиски услуги (остава изнајмување на сефови и друго), издавање денарски парични гаранции, авали и други форми на гаранција, купување и продажба на краткорочни хартии од вредност за своја сметка или за сметка на комитентот, купување, продажба и наплата на побарувања, факторинг за сметка на комитентите, тргување со финансиски деривати, чување, управување со хартии од вредност и предмети од благородни метали, давање услуги на банка - чувар на имот.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: платен промет со странство, тргување со девизни средства и извршување на девизни трансакции.

Во правниот промет со трети лица Филијалата работи во свое име и за сметка на Комерцијална банка а.д. Скопје.

Лице овластено за застапување во внатрешно, надворешнотрговскиот промет: Димитрија Голабоски директор на Филијалата на Комерцијална банка а.д. Скопје во Охрид.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2101/2001. (13930)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2533/2000, на регистарска влошка бр. 02013999?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за проектирање производство и промет КИМВАЛ Симеон и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Наум Наумоски" бр. 27, Скопје.

Дејности: 52.48, 70.1, 70.11, 70.12, 70.2, 70.3, 70.31, 70.32, 72.60, 74.8, 74.84, 74.2, 74.20.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2533/2000. (45509)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2595/2000, на регистарска влошка бр. 02027881?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и управител на Друштвото за книговодствени услуги и трговија БИРО-ИНКОМ Оливера ДООЕЛ Скопје, ул. "Првوماјска" б.б.

Друштво за книговодствени услуги и трговија АДА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Првوماјска" б.б.

- промена на назив и промена на управител.

Се разрешува Дојчиновска Гордана.

Се именува Ристеска Радица, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2595/2000. (45510)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2212/2000, на регистарска влошка бр. 02011956?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и промена на управител на Друштвото за услуги и трговија ДЛП-ШПЕД Драган ДООЕЛ Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 726/41 Скопје.

Промена на управител: се брише Коцески Драган, управител без ограничување, а се запишува Коцеска Бранислава, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2212/2000. (45511)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2567/2000, на регистарска влошка бр. 02019711?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиштето на Друштвото за производ-

ство, трговија и услуги ИНФОМЕДИА СИСТЕМИ Филип ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Васко Карангелески" бр. 27/10.

Се менува седиштето на друштвото. Новото седиште на друштвото е ул. "Васко Карангелески" бр. 27/10 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2567/2000. (45512)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2690/2000, на регистарска влошка бр. 02029374?-3-10-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејностите на Друштвото за продуцентство, продукција и маркетинг БЕХЕЛ-К Хелена и др. ДОО - Скопје, ул. "Антоније Грубишиќ" бр. 18.

Друштвото со ограничена одговорност, основано со Договор бр. 01 од 22.12.1999 година, од страна на основачите, Хелена Гоља од Скопје, ул. "Антоније Грубишиќ" бр. 2-б и Арбен Гоља од Скопје, "Антоније Грубишиќ" бр. 2-б, ја проширува дејноста во внатрешниот и надворешниот промет врз основа на Анекс кон основниот договор за основање бр. 02 од 09.11.2000 година со: 20.51, 24.51, 24.52, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2690/2000. (45514)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2602/2000, на регистарска влошка бр. 02035109?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница на Трговското друштво за транспорт, производство и промет МИОЛИ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 70.

Зголемена главница: 101.000 ДЕМ 3.222.900,00 ден.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2602/2000. (45515)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1691/2000, на регистарска влошка бр. 020011537?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Трговското друштво за производство на моторни и индустриски масла, трговија и услуги 3 СТ Тони и др. ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 119.

Се зголемува основната главница на 33.546.700,00 ден. или 1.082.232 ДЕМ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1691/2000. (45516)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2506/2000, на регистарска влошка бр. 02001675?-000-01, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на дејностите на Трговското друштво за новинско издавачка дејност и трговија на големо и мало со увоз-извоз и услуги во прометот ТАЈМС ЕМ ДООЕЛ Скопје, бул. "Иво Лола Рибар" бр. 59 кат 6 стан 16.

Усогласување на дејностите со Националната класификација:

Дејности: 21.25, 22.11, 22.12, 22.21, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.34, 51.38, 51.41, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.21, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 71.31, 72.30, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување на странски фирми, комисиона продажба, констигнација, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2506/2000. (45518)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 959/2000, на регистарска влошка бр. 1-69566-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Авто такси ЛОРД ТП Суља Фазли Фатмир ул. "Јајце" бр. 182 Скопје.

Се врши бришење на трговец поединец на: Авто такси ЛОРД ТП Суља Фазли Фатмир ул. "Јајце" бр. 182 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 959/2000. (45519)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2639/2000, на регистарска влошка бр. 02005179?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и седиште на Друштвото за промет со стоки на големо и мало КАПУРСО Јаковче и Валантин ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Вера Јоциќ" бр. 23/1-3.

Се менува фирмата и седиштето: Друштво за промет со стоки на големо и мало КАПУРСО ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Луј Пастер" бр. 23.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2639/2000. (45520)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 385/2000, на регистарска влошка бр. 1-467-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Основното училиште ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Тетово, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 96.

Да се брише: во својство на в.д. директор.

Да се запише како: Наташа Јаневска, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 385/2000. (45522)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2407/2000, на регистарска влошка бр. 02013626?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на структура на капиталот на Трговското друштво за промет на големо и мало ТРГОТЕКСТИЛ З Петар и други ДОО, ул. "Мито Хадивасилев Јасмин" бр. 50 Скопје.

Се брише: Анкица Митева, управител без ограничување.

Вукица Костадиновска, управител без ограничување.

Се запишува: Милка Кубуровска, управител без ограничување.

Љубица Неделковска, управител без ограничување.

Пречистен текст:

Мирко Велковски, управител без ограничување.

Милка Кубуровска, управител без ограничување.

Љубица Неделковска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2407/2000. (45524)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1128/2000, на регистарска влошка бр. 02006312?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар намалувањето на основната главница на Друштвото за маркетинг и дистрибуција ПАЛМЕРС Никола и други ДОО Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 33.

Се врши намалување на основната главница на друштвото за 7.100 ДМ или 220.100,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1128/2000. (45525)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2499/2000, на регистарска влошка бр. 02025465?-8-01-0000, го запиша во трговскиот регистар

истапувањето на содружник од Друштвото за транспорт и трговија ИНТЕГРАЛ 99 Есат и др. ДОО Скопје, ул. "Серва" бр. 36.

Од друштвото истапува ППУ Беља усогласено ДТТ Ники Тарнс Агим ДООЕЛ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2499/2000. (45527)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2625/2000, на регистарска влошка бр. 02016637?-4-03-0000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејностите на ЗУС Акционерско друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз Скопје, ул. "Вејамин Мачуковски" бр. 6 Скопје.

Дејности: 30.10, 50.20, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.27, 52.33, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.21/1, 55.23, 60.22, 63.11, 70.31, 71.31, 71.10, 71.33, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.82, 74.83, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2625/2000. (45528)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2574/2000, на регистарска влошка бр. 02005298?-6-09-0000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиштето и дејностите на Чајдилницата ТЕЦЕЛИ ТП Рустеми Вехап Сефер Тетово, ул. "Комплекс Шипад" б.б.

Се врши промена на седиштето па во иднина новото седиште ќе биде во с. Желино-Желино.

Се бришат дејностите: 55.30/1, 55.40.

Се запишуваат нови дејности: 60.21, 60.22, 60.23 и 60.24.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2574/2000. (45530)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1227/2000, на регистарска влошка бр. 02015713?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности и зголемување на основна главница на Трговското друштво за промет и услуги ДАНВИЛ КОМПАНИ Љубе и Снежана ДОО Скопје, ул. "Лазар Димитров" бр. 2-а Скопје.

Шифрите на дејностите се прошируваат со: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21.

Дејностите во надворешната трговија се прошируваат со: меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција.

Основната главница на друштвото се зголемува за 779.100,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1227/2000. (45531)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2553/2000, на регистарска влошка бр. 02009299?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач, промена на фирма и промена на управител на Друштвото за инженеринг и консалтинг ВАВ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Владимир Шоптрајанов ДООЕЛ Скопје, ул. "Мито Хадивасилев" б.б.

Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гласи: Друштво за инженеринг и консалтинг ВАВ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Георги Шоптрајанов ДООЕЛ Скопје, ул. "Мито Хадивасилев" б.б. Од 24.08.2000 година од друштвото истапува Владимир Шоптрајанов од Скопје, а пристапува Георги Шоптрајанов од Скопје.

Се врши промена на управителот: се брише Владимир Шоптрајанов, управител без ограничување, а се запишува Георги Шоптрајанов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2553/2000. (45552)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2531/2000, на регистарска влошка бр. 0200122597-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејностите во внатрешниот трг. промет на Друштвото за производство и промет АМПЕКС Сашо ДООЕЛ Скопје, ул. "Ангел Димовски" бр. 2/1-1.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 51.55, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 65.12/3, 80.42.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2531/2000. (45553)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2159/2000, на регистарска влошка бр. 8-02001029-000-09, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, седиште на Друштвото за маркетинг комуникации и услуги МЕККЕН - ЕРИКСОН ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Салвадор Аљенде" бр. 13 Скопје.

Се врши промена на назив на Агенцијата и во иднина ќе гласи: Агенција за маркетинг комуникации и услуги МЕККЕН-ЕРИКСОН ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Се менува седиштето на Агенцијата и во иднина ќе се наоѓа на ул. "Салвадор Аљенде" бр. 13 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2159/2000. (45554)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение П. Рег. Зг.бр. 50/01 од 17.05.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Сојуз на организации за заштита и одгледување на птици на Македонија, со седиште на ул. "709" бб, Скопје.

Дејноста на Сојузот е: да презема мерки за заштита и одгледување на птици во слободна природа, како природно богатство и дел на здравата уравнотежена човекова околина, да презема мерки во одгледувањето на птици врз основа на најновите научни достигнувања во областа на организацијата, на создавање нови раси, видови, боја и слично, да покренува иницијатива и дава помош за формирање организации каде за тоа постојат услови, да ја унапредува и развива спортската, рекреативната, научната и истражувачката дејност во областа на орнитологијата, одгледувањето, исхраната и превентивна заштита на птиците, организира изложби и натпреварувања од републички карактер, учество и посети на меѓународни изложби на птици, популаризација на заштита и одгледување на птици, и снабдува организации со престени (алки за птици) со храна за птици и лекови, организира и одржува семинари, предавања и друго, развива другарство, морална етика и дисциплина на организациите, ги претставува и застапува организациите по прашања од заеднички интерес, дава предлози на надлежни органи за донесување на законски и други прописи, кои се однесуваат на заштитата и одгледувањето на птици, врши други работи кои се однесуваат за заштита и одгледување на птици, ги усвојува или одбива предлозите за судии приправници по предлози на организации преку Собрание.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Сојуз на организации за заштита и одгледување на птици на Македонија, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. Рег.зг.бр. 50/01. (12977)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 1011 се запишува здружението на граѓани Македонска асоцијација по андрологија, Скопје, со скратено име "МАО", со седиште во Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани е неговиот претседател проф.д-р Чедомир Димитровски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на стручни прашања од својата област, стручно усовршување на своите членови со организирање на конгреси, симпозиуми, семинари, стручни состаноци и слично ја следи организацијата и работата на здравствената дејност во рамките на својата стручна надлежност, работи на подигањето на здравствената култура на населението како и соработува со други здруженија при Македонско лекарско друштво во подрачјата од заеднички интерес.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.04.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 75/01. (13021)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 1036 се запишува здружението на граѓани Кошаркарски клуб "ТИМСИСТЕМ" Скопје, со скратено име КК "ТИМСИСТЕМ" Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Пржино" бр. 19.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани е неговиот претседател Иван Ширијанов од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на координирање и усогласување на програмските активности во областа на спортот, организирање на спортски натпревари, грижа за афирмација на Републиката на меѓународен спортски план, ги развива и проширува самостојно и во соработка со КСМ, пријателските и спортски односи и врски со другите КК и КД во градот, во Македонија и пошироко, како и со кошаркарските сојузи од другите земји и нивните клубови.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 18.05.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 96/01. (13022)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 1028 се запишува здружението на граѓани Аикидо клуб "БУШИДО" Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 16/21.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани е неговиот претседател Димчевски Антонио од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на обезбедување развиток и напредок на аикидо вештината преку форми на спортување и рекреација, континуирано дејствување за развој и напредување на аикидо во општината, активно ангажирање за ширење на аикидо на подрачјето на општината и негово усовршување по пат на разновидни облици на масовна образовно-воспитна дејност како и развивање на меѓусебна соработка помеѓу клубовите во Републиката и пошироко.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.05.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 89/01. (13028)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 1023 се запишува здружението на граѓани "СОНЦЕ 2001" Хумана заложба за демократско

општество со здрави граѓани, со скратено име "СОН-ЦЕ 2001", со седиште во Скопје, ул. "Македонија" бр. 19.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани е неговиот претседател Слободанка Поповска од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на работа на концептот за учество на младите од Р Македонија во градењето на својата сигурна иднина, ќе ги организира финансиските и материјалните средства и хуманитарните ресурси, како во Републиката, така и во странство, обезбедување помош на млади хендикепирани луѓе, инвалиди и млади кои се тешко болни, едукација на здрави луѓе за соработка со луѓе со хендикеп, покренување акции за подобрување на животната и работната средина на хендикепирани и болни лица, спроведување на општите човекови права како и оддалечување на младата популација од уживањето на дрога и алкохол низ едукација и ангажираност (спорт, креативна уметност, сликарство, вајарство, резбање и друго).

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 09.05.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 75/01.
(13031)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 1018 се запишува здружението на граѓани Здружение на медицински лаборанти при Градска општа болница и Специјални болници -Скопје, со седиште во Скопје, бул. "11 Октомври" бб.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани е неговиот претседател Благојче Петрушев.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на стручно издигнување и усовршување на своето членство по пат на организирање на разновидни облици на масовна образовно-воспитна и стручна работа, поголема и поефикасна здравствена заштита на работните луѓе и граѓани, за побрз развој на здравството, за проширување, рационализација и модернизација во здравство, за квалитетни здравствени услуги, за подигање на здравствената култура и здравствениот стандард на населението како и да соработува со други здруженија на здравствени работници во Републиката и надвор од неа.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.05.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 62/01.
(13035)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 1019 се запишува здружението на граѓани Извидничко поречански одред ЈАВОР - Скопје, со скратено име ИПО "ЈАВОР", со седиште во Скопје, ул. "Цветан Димов" бр. 40/2-9.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани е неговиот претседател Елена Христовска од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на допринос во развојот на своите членови, во достигнувањето на нивните потполни физички, умствени, општествени и духовни можности, работливост, другарство, искреност, снаодливост, храборст, скромност, истрајност и чесност, да да поттикнува кај своите членови патриотизам, љубов и почит кон татковината како и учење низ работа.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.05.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 81/01.
(13040)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 1005 се запишува здружението на граѓани Здружение на анатоми и морфолози на Македонија, со скратено име ЗАММ, со седиште во Скопје - институт за анатомија, Медицински факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методи", ул. "50 Дивизија" бр. 6.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани е неговиот претседател проф.д-р Добра Тосовска - Лазарова од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на давање поттик за научна и стручна работа во областа на анатомијата, хистологијата и патологијата, стручно и научно усовршување на анатомите, хистолозите, патолозите и сличните профили, а за таа цел организира и одржува работни, стручни и научни собири и конгреси, предлага усовршување на програмата за студи, специјализација и други форми на научно усовршување како и грижа за унапредување на општествената и економската положба на членовите.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 18.04.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 55/01.
(13046)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 1021 се запишува здружението на граѓани Граѓански еколошки форум, со скратено име "ГЕФ", со седиште во Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 20 А.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани е неговиот претседател Таневски Јосиф од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на грижа за севкупната состојба на животната средина во Р Македонија преку подигање на јавната еколошка свест и култура на граѓаните, презема активности и иницијативи за следење на загаденоста на воздухот, водата и почвата, мерење на бучавата од страна на надлежните институции и давање на јавна стручна оценка на квалитетот на животната средина, соработува со други сродни друштва, организации и асоцијации, институции во Градот Скопје и Р Македонија и надвор од неа како и со средства за јавно информирање.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.05.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 80/01.
(13050)

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Спортско рекреативно друштво "ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО", Скопје, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 27.05.1993 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 1033 се запишува здружението на граѓани Спортско рекреативно друштво "ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Илинденска" бб, кое го застапува неговиот претседател Зоран Шапурџиќ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 452/99.
(13023)

Основниот суд во Веница со решение Рег.бр. 2/01 од 21.03.2001 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружение на граѓани со дијабетис на град Веница. Здружението ќе дејствува на територијата на општина Веница, и неговото седиште е во Веница.

Здружението на граѓани со дијабетис на град Винаца е основано заради аполитична, невладина, хуманитарна организација која не прави национална, верска и расна разлика и во својата работа ќе се раководи од одредбите на Уставот на Република Македонија, Законот за здруженија на граѓани и фондации, Статутот и програмата за работа и има својство на правно лице.

Седиштето на здружението се наоѓа во Винаца.

Овластен претставник кој ќе го застапува и претставува Здружението на граѓани со дијабетис на град Винаца во правниот промет и према трети лица во јавноста се именува Љубомир Анакиевски од Винаца.

Од Основниот суд во Винаца, Рег.бр. 2/01. (13014)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Неготино под Рег.бр. 3/01 се запишува Здружение на граѓани "ЕКО - СВЕТ" од Неготино. Здружението на граѓани "ЕКО - СВЕТ" од Неготино се основа поради спроведување на заеднички проекти, на членовите, организирање заеднички проекти, трибини, научни советувања и форуми, концерти, изложби, спортски манифестации, соработка со организации, институции и здруженија од хуманитарен, научен, културен, спортски и образовен карактер, како и остварување на конкретни програмски активности.

Седиштето на здружението е во Неготино, ул. "Цандо Апаратчето" бр. 7.

Од Основниот суд во Неготино, Рег.бр. 3/01.(13077)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 60/01 од 14.03.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот Производно, трговско претпријатие "ФАЛКОН - ЕКСПОРТ" ДОО Скопје, со седиште на ул."29-ти Ноември" бр. 37 и жиро сметка бр. 40100-601-350584, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие "ФАЛКОН - ЕКСПОРТ" ДОО Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12921)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 43/01 од 10.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и промет на големо и мало "ДРАГО - М" увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул."Сава Ковачевиќ" бр. 19/17, со жиро сметка бр. 40100-601-107266 и регистарска влошка 1-16224-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје II - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ППП "ДРАГО - М" увоз-извоз ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12857)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 53/01 од 10.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Приватно претпријатие за производство и трговија и услуги "МОНИКА ПРОМ" увоз-извоз ДЕОО Скопје, со седиште на ул. "Душан Тасковиќ" бр. 42/35, со жиро сметка бр. 40100-601-279711 и број на регистарска влошка 1-49455-0-0-0

при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПППТ "МОНИКА - ПРОМ" увоз-извоз ДЕОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12858)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 51/01 од 16.04.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот ПТ "ЕВТ - МЕСО" со седиште на ул."Босна и Херцеговина" бб, со жиро сметка бр. 40100-601-322878 и регистарска влошка 1-56951-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПТ "ЕВТ - МЕСО" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12861)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение на овој суд IV.Ст.бр. 808/96 од 24.04.2001 година, заклучена е стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија и производство "ЕВРОПРОМЕТ" Скопје, со седиште на ул."Иван Козаров" бр. 2, со жиро сметка бр. 40100-601-24534.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на Претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12859)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 173/00 од 17.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за транспорт, трговија и услуги "ЕВТ ТРАНСПОРТ" ДОО Скопје, со седиште на ул."Босна и Херцеговина" бр. 55, со жиро сметка бр. 40100-601-402246 како и број на регистарска влошка 1-61757-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за транспорт, трговија и услуги "ЕВТ ТРАНСПОРТ" ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12863)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 171/00 од 17.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЕВТ ПРОМЕТ" ДОО Скопје, со седиште на ул."Босна и Херцеговина" бб, со жиро сметка бр. 40100-601-320743 како и број на регистарска влошка 1-57378-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЕВТ ПРОМЕТ" ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12862)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 57/00 од 10.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "РИТМО КОМЕРЦ" Скопје, со седиште на ул."Востаничка" бр. 134, со жиро сметка бр. 40100-601-349555 како и број на регистарска влошка 1-63034-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "РИТМО КОМЕРЦ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12790)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 106/01 од 22.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "НЕБИ КОМЕРЦ" Енвер ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул."Дижонска" бр. 80-а, со жиро сметка бр. 40100-601-172662 како и број на регистарска влошка 020011539?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "НЕБИ КОМЕРЦ" Енвер ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12569)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 148/01 од 22.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало и услуги "КАВЕЛ" ДОО Скопје, со седиште на ул."Мегленска" бр. 12, со жиро сметка бр. 40100-601-340752 како и број на регистарска влошка 1-61901-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало и услуги "КАВЕЛ" ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12568)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 87/01 од 09.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот ДВН "НИК ИМПЕКС" Никола и др. со седиште на ул."Јане Сандански" бр. 98/2-3, со жиро сметка бр. 40100-601-23425 и регистарска влошка 02015605?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ДВН "НИК ИМПЕКС" Никола и др. Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12919)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 162/01 од 09.05.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за изградба и промет на станбен и деловен простор и услуги во прометот, експорт-импорт "СВЕТ - МК" ДОО

Скопје, со седиште на ул."Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 20 и жиро сметка бр. 40100-601-346004, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за изградба и промет на станбен и деловен простор и услуги во прометот, експорт-импорт "СВЕТ - МК" ДОО Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12920)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 110/00 од 28.11.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ПГУ "Л.Д. - КОМЕРЦ" Скопје со седиште на ул."Шандор Петрески" бр. 15, со жиро сметка бр. 40100-601-253230 и регистарска влошка 1-27007-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПГУ "Л.Д. - КОМЕРЦ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12929)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 113/01 од 22.05.2001 година над Трговско друштво за трговија и угостителство Пили Михајло "ШПИЦ КОМ" нас. Карпош, бр. 6-2/7, Битола, со дејност угостителство, жиро сметка 40300-601-104313 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12983)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 114/01 од 22.05.2001 година над Трговско друштво за трговија на големо и мало "ДАББ КОМЕРЦ" Благојче Андонов од Битола, ул."И.Милутиновиќ" бр.53, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-96013 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12984)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 213/01 од 22.05.2001 година над Приватно претпријатие за производство, услуги и трговија "СИНОМИЛ" Битола, ул."Солунска" бр. 216-г, со дејност производство, жиро сметка 40300-601-48288 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12985)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 122/01 од 24.05.2001 година над Друштво за производство и трговија, менувачница и услуги "ЕКСТРА ДЕНАР" увоз-извоз Битола, ул."М.Врчовски" бр. 111, со дејност менувачница, жиро сметка 40300-601-107752 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12986)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 7/01 од 18.04.2001 година е заклучена стечајната постапка над должникот Друштво за транспорт и трговија "ЈО - НИ" Звонко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.

Настанатите трошоци во постапката ќе се намират од имотот на должникот, а останатиот имот, како и парични средства да се предадат на основачот Димитриевски Звонко од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово. (12682)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека Доверителите на стечајниот должник ДОО "МИК" Кавадарци, на рочиште одржано на ден 21.05.2001 година, изгласаа присилно порамнување над стечајниот должник одобрувајќи го со тоа предлогот на стечајниот управник со процент на гласање од 82,54% така што обврските стечајниот должник ДОО "МИК" Кавадарци, спрема своите доверители ќе ги исплати во висина од 60% од главниот долг бескаматно со рок на плаќање од една година.

Стечајниот совет го одобри изгласаното порамнување према стечајниот должник и донесе решение Ст.бр. 137/96 од 21.05.2001 година со која ја запре стечајната постапка над ДОО "МИК" во стечај од Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (12987)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 147/00 од 20.11.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ППСТП "НАЈЛОН - КОМЕРЦ" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (12988)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 92/00 од 10.10.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ "ЕКОНОМИК - Б" ДООЕЛ од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (12991)

ЛИКВИДАЦИИ I

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 194/2001 од 18.05.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КЛУБ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 96/3-2, Скопје со жиро сметка бр. 40100-601-223215.

За ликвидатор се определува лицето Јован Илиев, ул. "Јане Сандански" бр. 96/3-2 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13066)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 37/2001 од 20.02.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за меѓународен транспорт и шпедиција "БУИК ПАК" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 21/19, Скопје со жиро сметка бр. 40100-601-341702.

За ликвидатор се определува лицето Наумовска Велика, ул. "Јане Сандански" бр. 90/2-8 од Скопје, тел. 446-209.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12922)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 126/2001 од 29.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, услуги и транспорт "ВАЛ КОМЕРЦ" увоз-извоз ЦО од Скопје, ул. "Драчевска" бб, Скопје со жиро сметка бр. 40100-601-345561.

За ликвидатор се определува лицето Спирос Митревски, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13020)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 104/2001 од 20.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и промет "ИМПУЛС" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Козара" бр. 64-1-15-а, Скопје со жиро сметка бр. 40100-601-18186.

За ликвидатор се определува лицето Спирос Митревски, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13019)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 141/2001 од е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт и услуги "ТРАНСАЛМА" ДОО од Скопје, ул. "Хелсинки" бр. 59, Скопје со жиро сметка бр. 40120-601-362657.

За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчевски, ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9 од Скопје, тел. 378-979.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12781)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 132/2001 од 11.04.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги на големо и мало "Ј.А.Н." увоз-извоз ПО од Куманово, ул. "ИИ МУБ" бр. 180-1/10, Куманово со жиро сметка бр. 40900-601-17426.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13100)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 168/2001 од 26.04.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Б и М - ШУТЕ" цо увоз-извоз од Куманово, ул. "Никшичка" бр. 1/1-17, Куманово со жиро сметка бр. 40900-601-43687.

За ликвидатор се определува лицето Донка Божиновиќ, ул. "Србо Томовиќ" бр. 31/6 од Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13101)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 116/2000 од 29.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "САБИ-НА 95" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Чегевара" бр. 29, Скопје со жиро сметка бр. 40100-601-356684.

За ликвидатор се определува лицето Катјаз Абаз, ул. "Чегевара" бр. 29 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13094)

ЛИКВИДАЦИИ II

Ликвидаторот Драган Попоски од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трэг. бр. 710/2001, објавува дека Друштвото за трговија "ИЛ - ИВ" Драган ДООЕЛ Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-129865 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (13105)

Ликвидаторот Крстевски Љубиша од Скопје, ул. "Ордан Пиперката" бр. 46, тел. 635-856, е запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Ско-

пје, со решение П.трэг. бр. 3090/2000 од 05.03.2001 година, објавува дека Трговското друштвото за производство и трговија на големо и мало "ОСКАР 9" Љубиша ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Благоја Стефковски" бб, со жиро сметка 40110-601-295675 ЗПП Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок 30 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (13059)

Ликвидаторот Глигур Симоски дип.леконом. од Тетово, ул. "Б.Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 1165/01 и влошка бр. 02025079?-8-01-000 од 24.04.2001 година, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало, производство и услуги "ФАЗА-ПРОМЕТ" Зоран ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово, ГТЦ-1/40, со жиро сметка 41500-601-80924, отворена при ЗПП - филијала Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12907)

Ликвидаторот Андоновски Митко од Скопје, ул. "Исаја Мажовски" бр. 36/2-2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 728/01 објавува дека Друштвото за трговија и услуги "ЈОЦО" Стојанка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 71/2-9, со жиро сметка 40120-601-424182, отворена при ЗПП - филијала Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12675)

Ликвидаторот Митко Попоски од Скопје, , запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 2425/00 објавува дека Друштвото за внатрешен и надворешен промет, застапување и посредување "ДИПЛОМАТИК ТРЕЈД КОМПАНИ" Димитар и други ДОО со жиро сметка 40110-601-215115, отворена при ЗПП - филијала Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13099)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трэг.бр. 1162/01 од 08.05.2001 година ја запиша во трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 02014915?-8-09-000 престанокот со работа на друштвото со редовна ликвидација на Друштво за градежништво, инсталатерски работи, производство, трговија и услуги "ОРИ КОМЕРЦ" Ванчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 14.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на друштвото на: Друштво за градежништво, инсталатерски работи, производство, трговија и услуги "ОРИ КОМЕРЦ" Ванчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 14.

Име и презиме на ликвидаторот: Драган Величко-ски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12993)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л.бр. 256/00 од 23.05.2001 година е отворена ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги "ВЕЛИЈАС" увоз-извоз Шалев Иван и други јтд Штип, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Од Основниот суд во Штип. (13015)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л.бр. 70/01 од 25.05.2001 година е отворена ликвидациона постапка над Производно, трговско претпријатие "ГОРАН" п.о. Радовиш, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Од Основниот суд во Штип. (13079)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л.бр. 204/00 од 25.05.2001 година е отворена ликвидациона постапка над Трговско претпријатие на големо и мало "СЛАВИЈА" од с.Лозово, Св.Николе, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Од Основниот суд во Штип. (13080)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 731 дел 1 на м.в. "Дивоно" класа 3, со површина од 1882 м², и ливада на КП бр. 731 дел 1 на м.в. "Дивоно" класа 4, со површина од 400 м², и двете заведени во ПЛ бр. 555 за КО Подмочани, сопственост на продавачот Митревски Тодор Данче од с.Подмочани, Ресен, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (12910)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 2466 на м.в. "Село" со површина од 87 м², заведена во ИЛ бр. 158 за КО Сопотско, сопственост на продавачот Балаловски Панде Живе од с.Сопотско, Ресен, за цена од 9.570,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (13016)

Се продава земјоделско земјиште и тоа двор на КП бр. 2511 дел 2, на м.в. "Село" со површина од 198 м², заведен во ИЛ бр. 158 за КО Сопотско, сопственост на продавачот Балаловски Панде Живе од с.Сопотско, Ресен, за цена од 15.840,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (13017)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 325 на м.в. "Паргови слогови" класа 5, со површина од 2053 м², заведена во ПЛ бр. 252 за КО Асамати, сопственост на продавачот Јовановски Владе Фиданчо од с.Асамати, Ресен, за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (13018)

Сопствениците Стојаноски Пејко с.Пашино Рувци, Стојаноски Благоја од Прилеп, ул. "Браќа Шемкоски" бр. 7, Чаушоски Славе од с. Пашино Рувци ги продаваат своите идеални делови над кои имаат право на сопственост од земјоделското земјиште заведено во ПЛ бр. 42, за КО Пашино Рувци, КП бр. 498, м.в. "Огради", нива 2 класа, со вкупна површина од 5168 м², а цената за 1 м², изнесува 20,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (12908)

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, КП бр. 289/3, во м.в. "Лаките", нива со површина од

2730 м², во КО Тимјаник, сопственост на Тодорчев Илија од Неготино, ул. "8-ми Ноември" бр. 14, по цена 25.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (12909)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 998/6, нива 5 класа во м.в. "Бел Камен" со површина од вкупно 440 м², КО Радишани, дека сопственикот на наведената парцела Томе Каимовски, ул. "18" бр. 25, с.Радишани, ја продава наведената парцела по цена од 220,00 денари за по 1м².

Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (12972)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 262/9 и 10, план 1, скица 4, м.в. "Карагач", класа 3 и 4, со површина од 2438 м², во КО Балиндол, сопственост на Радилески Петко Горѓе од Гостивар, за цена од 487.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар. (12996)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 една идеална половина од КП бр. 425/2 на м.в. "Селиште", нива 4 класа, во вкупна површина 3164 м², опишано по 764 на КО Д.Палчиште, за вкупна купопродажна цена од 320.000,00 денари, сосопственост на Мисими Ашим Шабан од с.Д.Палчиште, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (12998)

Се продава земјоделско земјиште во КО Чолошево, сопственост на Горѓиевски Живко 1/13 идеален дел и Огњанов Живко од с.Чолошево, општина Велес, 12/13 идеален дел култура нива, 5 бонитетна класа, површина 2448 м², КП бр. 391, план

5, скица 18, м.в. "Јурија", заведена во ПЛ бр. 148 за КО Чолошево, за купопродажна цена од 500 ДЕМ во денарска противвредност.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Маринова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (12999)

Се продава дел од земјоделско земјиште кое лежи на КП бр. 1044 на м.в. "Лагадин" под култура нива со површина од 240,2 м², опишано во ПЛ бр. 83 за КО Конско Охрид, за цена од 300,00 денари по м², или се вкупно 72.060,00 денари, сопственост на Младеновски Климе од с.Конско.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Васил Кузмановски со седиште на ул. "Македонски Просветители" бр. 5, Охрид. (12923)

Сопственикот Трајко Јаневски од с.Волково, Скопско ја понудува за продажба следнава недвижност - земјоделско земјиште и тоа 1300/4377 идеален дел од нива 5 класа со вкупна површина од 4377 м², на КП бр. 256/1 КО Волково заведена во ПЛ бр. 18 за цена од 280,00 денари по 1м². Начин на плаќање во готово на денот на склучувањето на договорот.

Ги повикувам сите лица со првенствено право на купување доколку се заинтересирани за купување во рок од 30 дена да достават известување на прифаќање на понудата за купување кај нотарот Никола Стоименовиќ, ул. "Анкарска" бр. 33, Скопје.

По истекот на наведениот рок го губат првенственото право. (12911)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 926364, издаден од УВР - Тетово на име Кани Илјази, с. Долно Палчиште, Тетово. (12979)

Пасош бр. 884574 на име Садику Незир, ул. "П. Одреди" бб, Кичево. (13037)

Пасош бр. 116835 на име Јонузи Фатиме, Тетово.

Пасош бр. 999577 на име Ариф Али. с. Длапкин Дол, Кичево. (13055)

Пасош бр. 1469303, издаден од УВР - Струмица на име Јованов Ане, с. Радичево, Струмица. (13060)

Пасош бр. 776069, издаден од УВР - Струмица на име Тимов Јован, ул. "Крушевска Република" бр. 24, Струмица. (13061)

Пасош бр. 552356/95, издаден од УВР - Скопје на име Шенел Ајдиновски, с. Пагаруша, Скопје. (13063)

Пасош бр. 1089196/98, издаден од ГУВР - Скопје на име Даци Нусрет, ул. "Гоце Стојчевски" - 2/10-70, Скопје.

Пасош бр. 249202/94, издаден од УВР - Тетово на име Адеми Агим, с. Боговиње, Скопје. (13092)

Пасош бр. 0177770/94, издаден од УВР - Куманово на име Јакимовски Борис, ул. "С. Филиповиќ" бр. 26, Куманово. (13069)

Пасош бр. 0700899, издаден од УВР - Скопје на име Антонов Драган, ул. "Финска" бр. 64 а, Скопје. (13071)

Пасош бр. 1581066, издаден од УВР - Скопје на име Симоновски Бојан, ул. "Ј. Сандански" бр. 100/1-1, Скопје.

Пасош бр. 956290/96, издаден од УВР - Скопје на име Стефановиќ Александар, ул. "Т. Ужичка" бр. 11, Скопје

Пасош бр. 1353019/00, издаден од УВР - Скопје на име Ајрије Алити, ул. "Виничка" бр. 27, Скопје. (13103)

Пасош бр. 1369499/2000 на име Лазарески Владислав, ул. "П. Аврамоски" бр. 24, Гостивар. (13131)

Пасош бр. 1155675/98, издаден од УВР - Тетово на име Басри Зендели, с. Лисец, Тетово. (13161)

Пасош бр. 784812, издаден од ОВР - Струга на име Милошески Власе, с. Мороишта, Струга. (13257)

Пасош бр. 845570, издаден од УВР - Струмица на име Исмаилов Целадин, с. Бањско, Струмица. (13260)

Пасош бр. 0993483/97, издаден од ОВР - Делчево на име Ивановска Маја, ул. "Г. Прличев" бр. 21, Делчево.

Пасош бр. 908871/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Ангеловиќ Билјана, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 33/20, Скопје. (13272)

Пасош бр. 876730, издаден од ГУВР - Скопје на име Аврамовски Игор, ул. "Скупи" бр. 13, Скопје. (13275)

Пасош бр. 0897615, издаден од ГУВР - Скопје на име Станиќевски Сашо, ул. "Д. Тасковиќ" бр. 45/1/25, Скопје.

Пасош бр. 943942 на име Дурмиш Илир, ул. "П. Планина" бр. 14, Охрид. (11867)

Пасош бр. 939543/97, издаден од ОВР - Гостивар на име Торбица Даница, Гостивар. (13442)

Пасош бр. 1512636, издаден од УВР - Скопје на име Ана Николовска, ул. "Б. Нушиќ" бр. 12/4-4, Скопје. 13527

Пасош бр. 974627/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Јансен Емин, ул. "Шуто Оризари" бр. 118, Скопје. (13557)

Пасош бр. 1312712, издаден од ГУВР - Скопје на име Маиде Бардхи, ул. "Топаанска" бр. 9, Скопје. (13561)

Пасош бр. 1375716/00, издаден од ГУВР - Скопје на име Перуновиќ Драгутин, бул. "АСНОМ" бр. 14/1-10, Скопје. (13566)

Пасош бр. 0993936/97, издаден од УВР - Тетово на име Арифи Емир, с. Пирок, Тетово. (13571)

Пасош бр. 1154793/98, издаден од УВР - Тетово на име Реџеми Ибрахим, ул. "Љуботенска" бр. 49, Тетово.

Чекови од бр. 5176394 до 5176399 и од бр. 5310678 до 5310697, од тековна сметка бр. 7134264, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Огненова Ристана, Скопје. (13253)

Чек бр. 495932, од тековна сметка бр. 1882517, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Ѓурчиноска Славица, Скопје. (13556)

Чекови од бр. 0010005246794 до 0010005246803, од тековна сметка бр. 01913126, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Ѓошева Катица, Скопје. 13564)

Чекови од бр. 0030005816898 до 0030005816900, бр. 0030005816902 и од бр. 0100003380763 до 0100003380777, од тековна сметка бр. 14280347, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Георѓиевски Борис, Скопје. (13565)

Работна книшка на име Ангеловски Дејан, Куманово. (13354)

Работна книшка на име Томовиќ Далибор, Куманово. (13355)

Работна книшка на име Мамуроски Агим, с. Челоpeci, Кичево. (13394)

Работна книшка на име Мерсими Абдулахи, Тетово.

Работна книшка Керала Цеват, Гостивар. (13437)

Работна книшка на име Попова Славица, Скопје.

Работна книшка на име Рамадани Азис, с. Арачиново Скопје. (13563)

Работна книшка на име Лефтерка Синдилиева, Скопје.

Воена книшка на име Цветковски Марјан, ул. "Б. Ѓорев" бр. 61-2/3, Велес. (13384)

Воена книшка на име Чоков Зоран, ул. "В. Циривири" бр. 19, Велес. (13450)

Свидетелство за 8 одделение на име Ајдароска Авишка, с. Лабуништа, Струга. (13356)

Свидетелство за 3 година на име Виолета Бокарова, издадено од ДСУ "Никола Карев", Скопје.

Свидетелство на име Мало Хазафер, с. Радолишта, Струга. (13363)

Свидетелство за завршено 1 година на ХАП ТУР - техничар на име Чалкова Татјана, ул. "В. Прке" бр. 23, Гевгелија. (13388)

Свидетелство за 2 година на име Даме Петровски, Делчево. (13391)

Свидетелство за 8 одделение на име Целил Ибрахими, Тетово. (13402)

Свидетелство на име Евчески Новица, Тетово. 13407)

Свидетелство на име Елмази Хава, Тетово. (13416)

Свидетелство Сузана Османи, Тетово. (13420)

Свидетелство Беса Лека, Тетово. (13422)

Свидетелство Изаири Африм, с. Челопек, Тетово.

Свидетелство Ариф Мурати, Тетово. (13430)

Свидетелство за 6 одделение, издадено од ОУ "Дрита"-с. Рашче - Скопје на име Ирфан Сулејмани, Скопје.

Свидетелство за 1 година, издадено од Средно училиште "Арсениевков" - Скопје на име Горѓиевска Јулијана, Скопје. (13549)

Свидетелство за 1 година, издадено од ДЕТУ "Михајло Пупин" - Скопје на име Костовски Александар, Скопје. (13550)

Свидетелство за завршено средно образование, издадено од МУЦ "Панче Караѓозов" - Скопје на име Поп Тодорова Павлина, Скопје. (13558)

Свидетелство за завршен испит, издаден од УЕИБ "Арсениевков" - Скопје на име Маневска Сватлана, Скопје. (13559)

Индекс бр. 12457, издаден од Филолошки Факултет - Скопје на име Донка Батакоја, Скопје. (13536)

Диплома на име Тепев Илија, ул. "Титоградска" бр. 30, Велес. (13368)

Диплома за завршен 1 степен, издадена од Машински факултет - Скопје на име Шаботиќ Махмут, Скопје 13552

Здравствена книшка на име Јовевски Благоја Кети, Пробиштип.

Решение за прест на дејна т.п. на име Хусамет Муртезани, Тетово. (13413)

Престанува со вршење на дејност - Занаџетчиски дуќан на име Живко Шоповски - "Малибу", с. Визбегов - Скопје. (13562)

Чек бр. 0160000241779, од тековна сметка бр. 12917177 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Андонова Сузана, Скопје. (13076)

Чекови од бр. 01214166 до 01214174 на име Стојанова Нада, Струга. (13115)

Чекови од бр. 0190000108297 до 0190000108299, од тековна сметка бр. 003389/25, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Слободан Стојчевски, Скопје.

Чекови бр. 0120001135011, 0120001250277 и 0120001250278, од тековна сметка бр. 07775441, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Светислав Костиќ, Скопје. (13288)

Работна книшка на име Реџеми Сали, с. Дворце, Скопје. (13070)

Работна книшка на име Димков Тони, Скопје. (13109)

Работна книшка на име Ташкова Билјана, с. Облешеве, Кочани. (13110)

Работна книшка на име Лазарова Санда, с. Трсино, Винаца. (13111)

Работна книшка на име Сулијма И. Бајрам, ул. "Ибе Паликуќа" бр. 9, Куманово. (13112)

Работна книшка на име Пулески Никола, с. Лескоец, Охрид. (13113)

Работна книшка на име Исмаил Демир, ул. "Хади Мустафа" бр. 53, Охрид. (13114)

- Работна книшка на име Горески Цвете,с.Пешталев
Прилеп. (13123)
- Работна книшка на име Лазими Зубие,Гостивар.
Работна книшка на име Зекирија Чури,Скопје.13269
Свидетелство на име Боскоски Александар,Прилеп.
Свидетелство на име Шерафет Касами,с. Топлица,
Гостивар. (13119)
- Свидетелство на име Ариф Заими,ул."167" бр. 7, Те-
тово. (13120)
- Свидетелство на име Кујтим Алиу,с.Чајле,Гостивар.
Свидетелство за 8 одделение на име Лејла Исмаили,
Тетово. (13124)
- Свидетелство на име Емине Аслани,Тетово. (13126)
- Свидетелства за 5 одделение на име Мемети Хоџа,
Тетово. (13127)
- Свидетелство за 6 одделение на име Метин Хоџа,
Тетово. (13128)
- Свидетелство за 7 одделение на име Метин Хоџа,
Тетово. (13129)
- Здравствена книшка на име Стоменов Симчо,ул.
"Карпош" бр.3/1/6,Битола. (13122)
- Даночна картичка сер.вр.0133376,бр.4007993113815
на име Емри Армент,ул."Н.Парапунов" бр.бр.6/1/10,
Гостивар. (13118)
- Чекови бр. 4273890, 4273891 и 4273892, од тековна
сметка бр. 12559363,издадени од Комерцијална банка
АД Скопје на име Цикова Соња,Скопје. (12980)
- Чекови од тековна сметка бр.3827-71 на име Вален-
тина Гаврилоска,ул."С.Симоноски" бр.33,Гостивар.
Чек бр.0010005291697,од тековна сметка бр.12911925
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име
Велкова Марина,Скопје. (13067)
- Чекови бр.0020004334043,0120001078786, 01200010
78787, 01200010788 и 0120001078789, од тековна сметка
бр.01431662,издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Савеска Анета,Скопје. (13083)
- Работна книшка на име Цветан Цветковски,ул."П.
Мандуков" бр. 16 а,Скопје. (12994)
- Работна книшка на име Јовановска Јасмина,ул."Н.Н.
-Борче" бр.36/1, Битола. (13033)
- Работна книшка на име Најдо Илковски, с. Буди-
мирци,Битола. (13034)
- Работна книшка на име Ибраим Зимбери,Скопје.
Работна книшка на име Богоевска Душка,Скопје.
Воена книшка,издадена од во Скопје на име Аса-
новски Оливер,Скопје. (13087)
- Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Дри-
та", с. Рашче - Скопје на име Самет Хоџа,с.Рашче,
Скопје. (12989)
- Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ
"Дритаб",с. Рашче - Скопје на име Саиде Хоџа, с.
Рашче,Скопје. (12990)
- Свидетелство за 5 одделение,издадено од ОУ "Вера
Циривири" Скопје на име Василевска Антонела,
Скопје. (13007)
- Свидетелство на име Ивановски Борче,ул. "8 Ок-
томври" бр. 174,Крива Паланка. (13024)
- Свидетелство на име Муаремова Барије,ул."Стамен
Манов" бр. 6,Кочани. (13026)
- Свидетелство на име Ваканска Амра,Берово.(13027)
- Свидетелство за 8 одделение на име Цветковски
Сашко,с.Псача,Крива Паланка. (13029)
- Свидетелство на име Усинов Ерџан,с.Тополница,Ра-
довиш. (13030)
- Свидетелство на име Црвенкоска Магдалена, При-
леп. (13038)
- Свидетелство на име Ресмије Јусуфи,Тетово. (13039)
- Свидетелство на име Линда Семиш,Тетово. (13041)
- Свидетелство на име Шпреса Исени,Тетово. (13042)
- Свидетелство на име Злија Фејзулаи,Тетово. (13043)
- Свидетелство на име Семиш Линда,Тетово. (13044)
- Свидетелство на име Едона Бакиу,Тетово. (13045)
- Свидетелство на име Бобан Миноски,Тетово.(13047)
- Свидетелство на име Алмедина Зибири,с.Пирок,
Тетово. (13048)
- Свидетелство за 5 одделение,издадено од ОУ "Алија
Авдовиќ" с.Батинци - Скопје на име Буиљали Семие,
с. Батинци,Скопје. (13057)
- Свидетелство за 5 одделение,издадено од ОУ "Васил
Главинов" Скопје на име Митревска Магда,Скопје.
Свидетелство за 2 година,издадено од Гимназија
"Никола Карев" Скопје на име Ристо Хаџи - Мишев,
Скопје. (13064)
- Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "А.С.
Макаренко"-Скопје на име Фаат Зеќиров,Скопје.13086
Свидетелства за 1,2, 3 и 4 година и диплома издадени
од Гимназија "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име
Ахмети Бујар,Скопје. (13088)
- Свидетелство за 6 одделение,издадено од ОУ "Владо
Тасевски" - Скопје на име Ѓорѓиевски Филип,Скопје.
Диплома,издадена од ЖУЦ "Владо Тасевски" Скопје
на име Јовановски Влатко,Скопје. (12982)
- Диплома на име Деспотоски Дончо, ул."Илинден-
ска" бр.14/7,Гостивар. (13051)
- Диплома,издадена од Трг. учил. "Цветан Димов"
Скопје на име Мемедова Азбије,Скопје. (13068)
- Девизна штедна книшка бр.7489-79 СБ на име Азис
Еминов ул."Б.Џунов" бр.12,Кавадарци. (13032)
- Чек бр.0020004655856,од тековна сметка бр.10488041
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име
Анчевска Лидија,Скопје. (12933)
- Чекови од бр.100799 до 100811,од тековна сметка бр.
13381265,издадени од Комерцијална банка АД Скопје
на име Јанкова Анка,Скопје. (12973)
- Чекови бр.0100003358020, 3358021, 3358022 и 3358023,
од тековна сметка бр.050893/09,издадени од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје на име Марковски Стево,
Скопје. (12995)
- Работна книшка на име Димов Љупчо,ул."Илинден-
ска" бр. 37,Демир Капија. (12935)
- Работна книшка на име Сабри Аљуш,Скопје. (12938)
- Работна книшка на име Петрески Гоце, ул."28-ми
Април" бр. 23,Охрид. (12940)
- Работна книшка на име Дамчевски Цане,ул."Б.Бас-
теро" бр. 8,Битола. (12947)
- Работна книшка на име Ценовска Катерина,Скопје.
Работна книшка на име Ѓуроски Милан, ул."Keј 1-ви
Мај",Прилеп. (12949)
- Работна книшка на име Џемиле Исмаил,Тетово.
Работна книшка на име Илиевски Ивица,с. Иванков-
ци,Велес. (12962)
- Работна книшка на име Темелкова Наташа, ул."29
Ноември" бр. 10,Неготино. (12964)
- Работна книшка на име Ѓорѓиева Фетка, ул."Мар-
шал Тито" бр.121/4,Неготино. (12965)
- Работна книшка на име Даниела Пешевска,Скопје.
Воена книшка на име Спасевски Михајло,Скопје.
Чековна картичка,издадена од Стопанска банка а.д.
- Скопје - Филијала - Штип на име Благојчо Михајлов,
Штип. (12961)
- Свидетелство за 3 година,издадено од Гимназија
"Никола Карев" Скопје на име Алексоски Ристе,
Скопје.
- Свидетелство на име Бошковска Весна, ул."Козара"
бр. 7,Крива Паланка. (12934)
- Свидетелство на име Весна Арсова,с.Илијево,Дел-
чево. (12937)
- Свидетелство на име Албона Колоља,с. Радолишта,
Струга. (12941)
- Свидетелство за 8 одделение на име Стефанова
Зорка Злетово,Пробиштип. (12943)
- Свидетелство на име Златкова Стојка,ул."Д.Груев"
бр.62,Пробиштип. (12944)
- Свидетелство на име Емин Салихи,Тетово. (12954)
- Свидетелство на име Мирјате Незири,с.Теарце,
Тетово. (12955)

Свидетелство од 4 степен на име Белчовски Љупчо, с. Рушиново, Берово. (12966)

Свидетелство за 8 одделение на име Илиевска Фросина, с. Пелинце, Куманово. (12968)

Свидетелства за 5 и 6 одделение, издадени од ОУ "Коле Неделковски" Скопје на име Василевски Марко Скопје. (12971)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Училишен центар трг.-Скопје на име Митрески Митко, Скопје. (12997)

Диплома на име Билал Сабриу, Тетово. (12951)

Диплома на име Емин Медији, Тетово. (12952)

Диплома за фризер на име Рега Латиф, Тетово. 12958

Здравствена книшка на име Александарски Вилка, ул. "К.Охридски" бр. 23/28, Битола. (12945)

Легитимација на име Синаноски Алил, с.Борино, Крушево. (12950)

Книшка на име Срѓан Бошковски, с.Романце, Куманово. (12967)

Избирачка легитимација на име Риза Нуџиха, ул. "124" бр.41, Арачиново, Скопје. (38225)

Избирачка легитимација на име Цељаљ Нухи, ул. "18" бр.33, с.Арачиново, Скопје. (38226)

Избирачка легитимација на име Суат Јуфи, ул. "100" бр.14, с.Арачиново, Скопје. (38227)

Избирачка легитимација на име Нусрет Муслани, ул. "100" бр.50, с.Арачиново, Скопје. (38228)

Избирачка легитимација на име Агим Аслан, ул. "120" бр. 39, с.Арачиново, Скопје. (38231)

Избирачка легитимација на име Нухи Нухија, с. Арачиново бр. 41, Скопје. (38233)

Избирачка легитимација на име Исмије Љусјани, ул. "Смилевска" бр.8-б, Скопје. (38234)

Избирачка легитимација на име Ѓулсере Бајрами, ул. "Севастополска" бр.51, Скопје. (38235)

Избирачка легитимација на име Кани Асани, с. Арачиново, Скопје. (38237)

Избирачка легитимација на име Зизе Нухи, с. Арачиново, Скопје. (38238)

Избирачка легитимација на име Љутви Азизи, ул. "15" бр.5, с.Арачиново, Скопје. (38240)

Избирачка легитимација на име Вахиље Нухија с. Арачиново, Скопје. (38241)

Избирачка легитимација на име Мехрије Нухи, ул. "124" бр.45, с.Арачиново, Скопје. (38243)

Избирачка легитимација на име Идриз Нухија, ул. "120" бр.37, с.Арачиново, Скопје. (38244)

Избирачка легитимација на име Сефер Нухија, ул. "120" бр.37, с.Арачиново, Скопје. (38245)

Избирачка легитимација на име Бајрам Тахири, ул. "110" бр.59, с.Арачиново, Скопје. (38246)

Избирачка легитимација ЕМБ 0612978455137 на име Аѓами Имран, Скопје. (38247)

Избирачка легитимација ЕМБ1805939450027 на име Аѓами Авдула, Скопје. (38248)

Избирачка легитимација ЕМБ1005952450056 на име Аѓами Рахман, Скопје. (38249)

Избирачка легитимација ЕМБ 2003948450050 на име Аѓами Рушан, Скопје. (38250)

Избирачка легитимација ЕМБ 1206960450095 на име Аѓами Расим, Скопје. (38251)

Избирачка легитимација ЕМБ1110947455137 на име Аѓами Ајрија, Скопје. (38252)

Избирачка легитимација ЕМБ 2802945455132 на име Емурзат Аѓами, Скопје. (38254)

Избирачка легитимација ЕМБ 3103980455119 на име Секуловска Росица, Скопје. (38258)

Избирачка легитимација ЕМБ 0401977429018 на име Сузана Младеновска, с. Бунарџик, Скопје. (38260)

Избирачка легитимација на име Чедомир Додик, с. Мршевци, Скопје. (38261)

Избирачка легитимација на име Сашка Арсовска, с. Дељадровци, Скопје. (38262)

Избирачка легитимација на име Драган Додевски, с. Бучинци, Скопје. (38263)

Избирачка легитимација на име Горица Додевска, с. Бучинци, Скопје. (38264)

Избирачка легитимација на име Сашко Ѓорѓиевски, с. Кадино, Скопје. (38265)

Избирачка легитимација на име Даринка Стојчевска с. Кадино, Скопје. (38266)

Избирачка легитимација на име Боринка Јаќимовска, с. Кадино, Скопје. (38267)

Избирачка легитимација на име Валентина Попоска с. Кадино, Скопје. (38268)

Избирачка легитимација на име Менка Попоска, с. Кадино, Скопје. (38269)

Избирачка легитимација на име Билјана Филиповска, с. Бунарџик, Скопје. (38270)

Избирачка легитимација на име Ѓулназ Шабановска, нас. Илинден, Скопје. (38271)

Избирачка легитимација на име Перса Ангеловска, с. Марино, Скопје. (38272)

Избирачка легитимација, на име Стевко Ангеловски с. Марино, Скопје. (38273)

Избирачка легитимација на име Данче Станојков, с. Миладиновци, Скопје. (38274)

Избирачка легитимација на име Славица Станојков с. Миладиновци, Скопје. (38275)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-13/203 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на готови лекови за потребите на ЦВЗУ.

Набавката е делива.

II. Список на потребните материјални средства за набавка може да се добие во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, соба бр. 709, во работен ден од 08,00 до 11,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2. Цени во денари за наведените видови средства во списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), без царина.

3. Начин и услови на плаќање.

4. Рок на испорака.

5. Потекло на понудените средства.

6. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 26/98);

- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 од Законот за јавни набавки;

- извод од регистрација на дејноста усогласен со Законот за трговски друштва;

- изјава дека понудувачот не е во стечај, издадена од надлежен судски орган;

- уверение дека не му е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар, освен изводот од регистрација на дејност кој може да биде и заверена копија.

V. Критериуми за избор на најповолен понудувач согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки: цена 50%, квалитет 35%, начин на плаќање 15% и рок на испорака 15%.

VI. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

Понудата да се достави на адреса: "Министерство за одбрана на Република Македонија", ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или лично да се предаде во соба 512 или да се донесе во просториите на Министерството за одбрана во 12 часот, на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши шеснаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ". Во случај шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите за викендот или државен празник, отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 25 83.

Министерство за одбрана
П.О. помошник на министерот,
м-р **Божин Петрески**, с.р.

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 11/2001

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Џемпери за припадниците на полицијата во Република Македонија - 3.000 парчиња, согласно Уредбата за униформа и ознаките на униформата на Полицијата во МВР ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи):

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет	40 поени;
- цена	30 поени;
- начин на плаќање	15 поени;
- рок на испорака	15 поени.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 18.06.2001 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 12/2001

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Долна облека (поткошули и долги гаќи) за припадниците на полицијата во Република Македонија - 6.000 комплекти, согласно Уредбата за униформа и ознаките на униформата на Полицијата во МВР ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.
3. Начин на плаќање.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи):

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.
4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет	40 поени;
- цена	30 поени;
- начин на плаќање	15 поени;
- рок на испорака	15 поени.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.
- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 18.06.2001 година во 11,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
- Со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката.
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 13/2001

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Ткаенина за зимска кошула, во ширина од 140 см. за припадниците на полицијата во Република Македонија - 26.000 метри, согласно Уредбата за униформа и ознаките на униформата на Полицијата во МВР ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.
3. Начин на плаќање.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи):

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.
4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет	40 поени;
- цена	30 поени;
- начин на плаќање	15 поени;
- рок на испорака	15 поени.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.
- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 18.06.2001 година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
- Со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката.
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18/2001

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Широк ремен со шнола, тесен ремен со шнола, футрола за пиштол, футрола за резервна рамка, футрола за лисици за врзување, футрола за батериска ламба и футрола за клучеви - 2.500 комплета, согласно Уредбата за униформа и ознаките на униформата на Полицијата во МВР ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи):

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејноста.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- квалитет	40 поени
- цена	30 поени
- начин на плаќање	15 поени
- рок на испорака	15 поени

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни

работи или лично до Комисијата на 21.06.2001 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од Законот за јавни набавки ("Сл.весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна банка на Република Македонија, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17/6-2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР ЗА ДЕВИЗНО РА- БОТЕЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНФОРМАЦИО- НИОТ СИСТЕМ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕ- ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворениот повик е Народна банка на Република Македонија со седиште во Скопје на ул. "Комплекс банки" бб.

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

1. Предмет на отворениот повик е прибирање понуди за набавка на апликативен софтвер за девизно работење за потребите на информациониот систем на Народна банка на Република Македонија:

- Софтверскиот пакет треба да ги содржи сите аспекти од девизното работење на Народна банка на Република Македонија дефинирани во тендерската документација.

- Задолжително во понудата да биде вклучен и извршниот (source) код на софтверот со спецификација на користената развојна платформа.

- Хардверската платформа, оперативните системи, мрежната конфигурација како и системот за раководење со базата на податоци треба да се компатибилни со соодветните системи инсталирани во Народна банка на Република Македонија (Intel PC платформа, Microsoft Windows 98, Windows NT Workstation, Windows NT Server, MS SQL Server и сл.)

- Обука на вработени од Народна банка на Република Македонија.

Напомена: За наведеното барање, набавувачот нуди тендерска документација која може да се подигне во Народна банка на Република Македонија на I-ви спрат соба бр. 6 секој ден до 12 часот.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот;

2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бруто износ (во кој ќе бидат содржани данокот на додадена вредност, царина и др. издатоци и трошоци);

- цената да биде изразена во денари;

3. Предмет на понудата со детална техничка спецификација, вклучувајќи и спецификација за развојната платформа;

4. Број и стручност на вработени во фирмата способни за поддршка на софтверот;

5. Рок на испорака, инсталирање и пуштање во функција (во календарски денови);

6. Начин на плаќање -согласно член 59 од ЗЈН;

7. Услови на гаранција;

8. Рок на важност на понудата.

IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши по следниве критериуми:

Висина на цената	200 бода,
Квалитет	200 бода,
Референтна листа	200 бода,
Поддршка	200 бода,
Рок на испорака	100 бода,
Начин на плаќање	75 бода,
Сервис и гаранција	25 бода.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот должен е задолжително да ја достави следнава придружна документација:

1. Извод од судска регистрација.

2. Документ за бонитет, -позитивен, издаден од ЗПП во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет ("Сл.весник на РМ" бр. 32/98).

3. Потврда од надлежниот суд дека против понудувачот не е поведена стечајна постапка.

4. Уверение од надлежниот суд дека спрема понудувачот не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност, врз основа на правосилна судска одлука за сторен прекршок.

Документите да бидат оригинални или заверени кај нотар.

5. Референтна листа на банки и список каде понудувачот има инсталирано свои апликативни решенија од областа на банкарско девизно работење.

Број и структура на вработени оспособени за поддршка на софтверот.

VI. РОКОВИ

1. Понудите треба да се достават најдоцна до 20. 6. 2001 година (среда), до 10,00 часот, во архивата на Народна банка на Република Македонија, а по истекот на наведениот рок нема да бидат разгледувани.

2. Понудите во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки можат да се достават преку пошта, на адреса Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки", бб - Скопје, или да се предадат во архивата на Народна банка на Република Македонија, најдоцна до 10,00 часот на 20. 6. 2001 година.

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 20. 6. 2001 во 10,00 часот во просториите на Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки" бб - Скопје (VI кат).

4. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот;

5. Секој понудувач може да достави само една понуда.

6. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за разгледување.

7. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на отворениот повик.

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака "документација" и точна адреса на понудувачот.

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-3/2001

1. Предмет на набавката е:

Рехабилитација на коловозна конструкција на Автопатот Куманово - Велес.

2. Работите ќе отпочнат и ќе се завршат во оваа година, а за истите се обезбедени средства од делот за користење на средствата добиени со приватизацијата на македонските телекомуникации.

3. Повикот е јавен и анонимен, а право на учество имаат сите домашни и странски правни лица кои се регистрирани за градежна дејност од областа на изградбата на автопатишта, магистрални и регионални патишта и кои поседуваат асфалтни бази на територијата на Република Македонија со можност за производство на полимеризиран АБ.

4. Доставување и содржина на понудата

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

4.1. Име и адреса на понудувачот,

4.2. Извод од регистрација на дејност,

4.3. Доказ за бонитет од носителот на платниот промет (оригинал или заверена копија од нотар),

4.4. Доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвидација, што се докажува со извод од судска евиденција, согласно член 24 од Законот за јавни набавки,

4.5. Список на изведени објекти од ваков вид во последните 3 (три) години, со износите, датумите и начрталелите,

4.6. Опис на механоопременоста, машини, посебно на базите со нивна локација, постројки по вид, перформанси, старост и сл., како и опрема за докажување на квалитетот на работите, со сопствена лабораторија или договор за лабораторија за следење на работите од овластена институција или фирма,

4.7. Податоци за кадровската екипираност на техничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изведувањето на работите и контролата на квалитетот (квалификации, искуство и сл.),

4.8. Предлог на евентуални соизвршители со опрема, капацитет, стручен кадар со име и презиме и краток опис на досега извршените работи. Предлогот треба да биде поткрепен со писмена согласност на соизвршителот и

4.9. Пополнета пресметка со единечни цени и вкупна цена како што е дадена во оригиналот на тендерската документација. Цените треба да бидат со вклучени сите такси и давачки, вклучително со ДДВ (данок на додадена вредност).

5. Рок на изведување на работите во денови, искажан преку динамичен план на позициите

5.1. Потпишан оригинален текст за условите на Договорот и

5.2. Важност на понудата не помалку од 60 дена.

6. Критериуми за избор:

- понудена цена 40 поени,

- докажан квалитет на досега извршени работи од ваков вид 50 поени,

- рок на извршувањето 10 поени.

7. Рок и начин на доставување на понудите

7.1. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до 19.06.2001 година до 11 часот, лично во архивата на Начрталелот: Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. "Даме Груев" бр. 14 - Скопје.

7.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

7.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.4. Понудите кои не се изработени спрема овие барања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот рок нема да се разгледуваат.

8. Завршни одредби:

8.1. Отворањето на понудите е јавно, во присуство на овластени претставници на понудувачите, што се докажува со оригинален писмен документ оверен од одговорното лице,

8.2. Јавното отворање ќе се изврши на ден 19.06.2001 година во 12 часот, во просториите на Фондот на шести кат,

8.3. Тендерската документација може да се подигне секој работен ден од 08 до 14 часот во соба бр. 6 на трети кат, а по извршената уплата во износ од 1.000,00 ден. на жиро сметка број 40100-661-58, даночен број 4030981217633, депонент Народна банка на Република Македонија. Техничката документација може да се разгледа во истиот термин секој работен ден.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за магистрални и регионални патишта-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-4/2001

1. Предмет на набавката е: Реконструкција и рехабилитација на дел од М-5 делница Штип-Кочани од км 14+900 до км 15+578 и реконструкција на крстосница за Пробиштип на км 12+135.

2. Работите ќе отпочнат и ќе се завршат во оваа година, а за истите се обезбедени средства од делот за користење на средства добиени со приватизацијата на македонските телекомуникации.

3. Повикот е јавен и анонимен, а право на учество имаат сите домашни и странски правни лица кои се регистрирани за градежна дејност од областа на изградбата на магистрални и регионални патишта.

4. Доставување и содржина на понудата

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

4.1. Име и адреса на понудувачот;

4.2. Извод од регистрација на дејноста;

4.3. Доказ за бонитет од носителот на платен промет (оригинал или заверена копија од нотар);

4.4. Доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвидација, што се докажува со извод од судска евиденција, согласно член 24 од Законот за јавни набавки;

4.5. Список на изведени објекти од ваков вид во последните 3 (три) години, со износите, датумите и нарачателите;

4.6. Опис на механоопременоста, машини, бази, постројки по вид, перформанси, старост и сл., како и опрема за докажување на квалитетот на работите, со сопствена лабораторија или договор за лабораторија за следење на работите од овластена институција или фирма;

4.7. Податоци за кадровската екипираност на техничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изведувањето на работите и контролата на квалитетот (квалификации, искуство и сл.);

4.8. Предлог на евентуални соизвршители со опрема, капацитет, стручен кадар со име и презиме и краток опис на досега извршените работи. Предлогот треба да биде поткрепен со писмена согласност на соизвршителот и

4.9. Пополнета пресметка со единечни цени и вкупна цена како што е дадена во оригиналот на тендерската документација. Цените треба да бидат со вклучени сите такси и давачки, вклучително со ДДВ (данок на додадена вредност).

5. Рок на изведување на работите во денови, исказан преку динамичен план на поважните позиции:

5.1. Потпишан оригинален текст на услови на Договорот и

5.2. Важност на понудата не помалку од 60 дена.

6. Критериуми за избор

- понудена цена 40 поени,

- докажан квалитет на досега извршени работи од ваков вид 50 поени,

- рок на извршувањето 10 поени.

7. Рок и начин на доставување на понудите

7.1. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до 21. 06. 2001 година до 11 часот, лично во архивата на нарачателот: Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

7.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

7.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.4. Понудите кои не се изработени спрема овие барања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот рок нема да се разгледуваат.

8. Завршни одредби

8.1. Отворањето на понудите е јавно, во присуство на овластени претставници на понудувачите, што се докажува со оригинален писмен документ заверен од одговорното лице.

8.2. Јавното отворање ќе се изврши на ден 21. 06. 2001 година, во 12 часот во просториите на Фондот на шести кат.

8.3. Тендерската документација може да се подигне секој работен ден од 08 до 14 часот во соба бр. 6, на трети кат, а по извршената уплата во износ од 1.000,00 денари на жиро сметка број 40100-661-58, даночен број 4030981217633, депонент Народна банка на Република Македонија. Техничката документација може да се разгледа во истиот термин секој работен ден.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-112/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БУЛДОЗЕР ТД 25 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-112/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за булдозер ТД 25 за потребите на РЕК Осломеј во се според тендер документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА И ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Обемот на набавката е даден во тендер документацијата.

2.2. Понудувачот не мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.3. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во Ј.П. Електростопанство на Македонија, ул. "11 Октомври" 9, Скопје, кат 9, соба 1, од 7,30 до 9,30 часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, уплатени на жиро сметка 40100-601-5012, корисник Ј.П.ЕСМ-Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-112/2001.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на деловите (ако има повеќе производители да се наведе за секоја позиција кој е производител).

3.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Осломеј, сите цени треба да се изразени во УСД, со посебно искажан ДДВ.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање-само еден начин недвосмислено дефиниран.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.8. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

3.9. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда освен техничката), треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998 г.), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави Решение за ДДВ.

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата (вредност на ДДП со ДДВ) согласно член 55 од ЗЈН.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.6. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

5.1. Цена - 50 поени,

5.2. Начин на плаќање - 30 поени,

5.3. Рок на испорака - 20 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 22.06.2001 во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. 11 Октомври бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-113/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-113/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за набавка на резервни делови за багери производство на Man Takraf и Kupp, според изготвени спецификации.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата на набавката да ја додели на повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ, РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА - СПЕЦИФИКАЦИИ

2.1. Резервните делови за багери се однесуваат за РЕК Осломеј и за следните типови на багери: SRs 400; SRs 401. 15/15; BRs 1400; SH 400; Kabel prikolka TR - 500 и самоодна лента BRsh - 1200 (80065/80S09).

2.2. Понудата не мора да се однесува на целиот обем на набавката - дозволена е делумна понуда.

2.3. Заинтересираните понудувачи, тендер спецификациите можат да ги подигнат во просториите на ЈП Електростопанство на Македонија - Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, кат 9, соба 1, од 7,30 часот до 9,30 часот, при што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 денари, уплатена на жиро сметка 40100-601-5012 ЈП ЕСМ, Ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-113/2001.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот на деловите.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката е од странство), изразена во ДЕМ.

3.3. Понудувачот треба, тендер спецификациите во целост да ги пополни и истите да ги достави како составен дел на понудата.

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и условите на плаќање.

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда), треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1(а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната понуда (вредност на ДДП со ДДВ) согласно член 55 од ЗЈН.

4.4. Понудувачот треба да достави референтна листа за испораки на ваков вид стоки во последните 3 години.

4.5. Понудувачот треба да достави решение за регистрација за Данок на додадена вредност.

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.7. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки):

5.1. цена	60 поени,
5.2. начин на плаќање	30 поени,
5.3. рок на испорака	10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 28.06.2001 година во 11 часот во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-114/2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-114/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за изградба на пристапен пат до ХЕЦ "Матка 2" (втора делница), според изготвената тендер документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото, извршувањето на набавката да го додели на еден или повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА

2.1. Предметот на работата - изградба на пристапен пат до ХЕЦ "Матка 2" (втора делница), според изготвената тендер документација.

2.2. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во Ј.П. Електростопанство на Македонија, ул. "Орце Николов" бб, 91000 Скопје, нова зграда, соба 406, од 11 до 13 часот, при што, треба да приложат уплатница на износ од 3.000,00 денари, уплатени на жиро сметка 40100-601-5012 во корист на Ј.П. ЕСМ-Скопје, Ед.дан.бр. 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-114/2001.

Контакт телефон 149-088.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, изведувачот на работите и евентуалните подизведувачи.

3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на набавката.

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени како и вкупната цена на понудата изразена во ДЕМ, без данок на додадена вредност, а во се според описот на позициите од дадената тендер документација.

Данокот на додадена вредност треба да биде посебно искажан на вкупната вредност на понудата.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и условите на плаќање.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршување на работите.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда), треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. (не постари од 6 месеци).

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата со вклучен ДДВ.

4.4. Понудувачот треба да достави решение за регистрација за ДДВ.

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

4.5.1. Понудувачот треба да достави референтна листа за досегашни работи од ваков вид.

4.5.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка опременост за изведување на ваков вид работи.

4.5.3. Понудувачот треба да достави доказ за кадровска опременост за изведување на ваков вид работи.

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.7. Целата документација која се бара треба да биде оригинална или заверени копии верни на оригиналот.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки):

5.1. Цена на набавката - 50 бода,

5.2. Техничка способност согласно точка 4.5. од овој повик - 30 бода,

5.3. Рок за извршување на работите - 10 бода,

5.4. Начин и услови на плаќање - 10 бода.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 29.06.2001 г. во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 15 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП "Македонски шуми", Подружница Шумско стопанство "Кајмакчалан" - Битола, го објавува следниот

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик е ЈП "Македонски шуми" ПШС "Кајмакчалан" - Битола, ул. "Борис Кидрич" бр. 33 - Битола.

1.2. Предмет на овој отворен повик за прибирање на понуди е превоз на дрвни сортименти за 2001 година и тоа:

ШСО	Дестинација	Оддалеченост во км.			Количина тех. дрво м ³	за превоз огрев. дрво прм.
		асф. пат км.	мак-адм км.	мек пат км.		
"Баба"	Б-ла-Баба	21	-	8	-	5500
"Кажани"	Б-ла-Сулинар	23	-	8	-	2000
"Кајмакчалан"	Б-ла-Вртешки	35	-	25	-	3000
"Гола Чука"	Б-ла-Гола Чука	35	-	7	-	4500
"Кајмакчалан"	Б-ла-Костина Река	35	-	33	4451	-
"Нице - I"	Б-ла-Петте Чешми	35	-	41	1457	-
"Нице - II"	Б-ла-Бела Река	35	12	7	7092	-
					13000	15000

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да содржи поединечна цена за м³ и прм. по дестинација.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на работите.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи:

- извод од регистрацијата на дејноста,

- документ за бонитет од носителот на платен промет,
- изјава дека не е поведена постапка за стечај потпишана од одговорно лице на понудувачот.

Горенаведените документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или доколку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНИ ПОНУДУВАЧИ

- најниска цена (единечна и вкупна)	35 бода,
- рок на извршување на работите со динамика	30 бода,
- начин на плаќање	20 бода,
- техничка способност:	
референци	3 бода,
ефикасност	3 бода,
кадровска структура	3 бода,
техничка опременост	6 бода.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач на јавниот повик може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 10 дена од објавувањето согласно член 14 од Законот за јавни набавки.

5.4. Понудувачите своите понуди да ги достават на следната адреса: ЈП "Македонски шуми" - Скопје, Подружница Шумско стопанство "Кајмакчалан" - Битола, ул "Борис Кидрич" бр. 33 - Битола.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок како и оние понуди кои не ја содржат потребната документација, нема да се разгледуваат.

6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на овластените претставници во просториите на ПШС "Кајмакчалан" - Битола на ул. "Борис Кидрич" бр. 33, а информација за денот и часот на отворањето со дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 097/220-873.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈП Електростопанство на Македонија - Скопје објавува корекција по Отворен повик бр. 01-107/2001 за Изградба на ТС 35/10 kV "Мирковци"

ИСПРАВКА

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 20.06.2001 година во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на ЈП "Електростопанство на Македонија" на ул. "11 Октомври" бр. 9, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

БИЛАНС НА УСПЕХОТ

Врз основа на член 565 став 4 од Законот за трговските друштва Акционерското друштво "МАКПЕТРОЛ" - Скопје, го објавува Билансот на успехот за 2000 година кој е усвоен на 3-то редовно годишно Собрание на акционерите, одржано на 13.05.2001 година.

Билансот на успехот за 2000 година	Во 000 денари
Вкупен расход	19.268.471
Вкупен приход	17.875.608
Загуба за финансиската година	1.392.863

"МАКПЕТРОЛ" А.Д. - Скопје

ОБЈАВА

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основа за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец мај 2001 година не може да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

шифра	гранка	основица
0101	Електростопанство	10.292
0102	Производство на јаглен	4.482
0105	Производство на нафтени деривати	9.973
0106	Производство на железна руда	-
0107	Црна металургија	8.938
0108	Производство на руда од обоени метали	-
0109	Производство на обоени метали	10.234
0110	Преработка на обоени метали	5.904
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	6.230
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	4.776
0113	Металопреработувачка дејност	5.437
0114	Машиноградба	10.365
0115	Производство на сообраќајни средства	5.635
0117	Производство на електрични машини и апарати	5.852
0118	Производство на базни хемиски производи	4.224
0119	Преработка на хемиски производи	11.662
0120	Производство на камен, чакал и песок	8.872
0121	Производство на градежен материјал	10.957
0122	Производство на режана граѓа и плочи	2.638
0123	Производство на финални производи од дрво	3.630
0124	Производство и преработка на хартија	5.765
0125	Производство на текстилни предива и ткаенини	4.384

0126	Производство на готови текстилни производи	3.700
0127	Производство на кожа и крзно	-
0128	Производство на кожни обувки и галантерија	2.342
0130	Производство на прехранбени производи	7.572
0131	Производство на пијалаци	11.802
0132	Производство на добиточна храна	7.619
0133	Производство и преработка на тутун	7.370
0134	Графичка дејност	6.148
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	-
0139	Производство на разновидни производи	6.742
0201	Земјоделско производство	5.663
0202	Земјоделски услуги	8.354
0203	Рибарство	5.368
0300	Шумарство	6.271
0400	Водостопанство	5.931
0501	Високоградба	4.743
0502	Нискоградба и хидроградба	5.680
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	5.251
0601	Железнички сообраќај	7.287
0604	Воздушен сообраќај	12.101
0605	Друмски сообраќај	4.889
0606	Градски сообраќај	7.754
0608	Претоварни услуги	-
0609	ПТТ услуги и врски	10.871
0701	Трговија на мало	5.340
0702	Трговија на големо	10.100
0703	Надворешна трговија	10.780
0801	Угостителство	5.745
0802	Туристичко посредување	6.866
0901	Занаетчиски услуги и поправки	6.348
0902	Лични услуги и услуги во домаќинството	4.635
1001	Уредување на населби и простори	6.452
1002	Станбена дејност	10.657
1003	Комунална дејност	7.186
1101	Банкарство	13.687
1102	Осигурување на имоти и лица	15.267
1103	Услуги во областа на прометот	10.551
1104	Проектирање и сродни технички услуги	6.772
1105	Геолошки истражувања	6.223
1106	Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	8.128
1109	Деловни услуги	10.730
1201	Образование	6.269
1202	Научно истражувачка дејност	8.185
1203	Култура, уметност и информации	6.551
1204	Физичка култура и спорт	6.295
1301	Здравствена заштита	6.837

1302	Општествена заштита на децата и младина и социјална заштита	5.312
1401	Органи на државна власт, единици на локална самоуправа и други облици	7.000
1402	Самоуправни интересни заедници	7.738
1403	Здруженија	10.016
1404	Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	10.871

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
848.	Закон за одбрана..... 3127
849.	Одлука за избор на советник на Министерството за транспорт и врски во процесот на избор, преговори и конечна одлука за втор ГСМ мобилен оператор во Република Македонија..... 3144
850.	Решение за запирање од извршување на Одлуката на советот на општината Струмица бр. 07-159/2 од 28.3.2001 година..... 3144
851.	Правилник за утврдување на цената на одобрението за привремено приредување на игри на среќа..... 3144
852.	Правилник за определување на надоместокот за одобрение за приредување на забавни игри..... 3144
853.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, технолошките и просторните услови за приредување на игри на среќа и за забавни игри и стручна оспособеност на лицата ангажирани во изведувањето на игри на среќа..... 3145
854.	Правилник за начинот на депонирање и исплата на средствата наменети за фондот на добивки..... 3145
855.	Правилник за висината и начинот на користење на депозитот со кој се обезбедува исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа..... 3146
	Исправка на Одлуката за дополнување на Одлуката за распределување на средствата по основ на субвенции за 2001 година..... 3146
	Објава за платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец мај 2001 година..... 3173

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.– Скопје, бул. " Партизански одреди " бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - **Кокан Лазаревски.**

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.